



СЛУЖБА

НА ФЕДЕРАТИВНА НАРОД

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ФНРЈ“ излегува по потреба, во српско, хрватско, словенечко и македонско издание. — Огласи по тарифата. — Жиро сметка при Народната банка на ФНРЈ за претплата и одделни издавања бр. 1032-Т-220 за огласи 1032-Т-221.

Среда, 11 јули 1956

БЕЛГРАД

БРОЈ 29

ГОД. XII

Цена на овој број е 64.— дин. — Претплата за 1956 година изнесува 1500.— дин., а за странство 2200.— динари. — Редакција: Улица Краљевина Марко бр. 9. — Телефони: Редакција 23-836, Администрација 26-276. Продажно одделение 22-619. Тел. централа 23-016.

373.

УКАЗ

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ОСНОВНИОТ ЗАКОН ЗА НОВИНСКИТЕ ПРЕТПРИЈАТИЈА И УСТАНОВИ

Врз основа на членот 71 точка 2 од Уставниот закон за основите на општественото и политичкото устројство на Федеративна Народна Република Југославија и за сојузните органи на власта, се прогласува Основниот закон за новинските претпријатија и установи, што го усвои Сојузната народна скупштина на седницата на Сојузниот совет од 25 јуни 1956 година и на седницата на Соборот на производителите од 26 јуни 1956 година.

ПР бр. 17

27 јуни 1956 година

Белград

Го заменува
Претседателот на Републиката
Потпретседател
на Сојузниот извршен совет,
Александар Ранковиќ, с. р.

Претседател
на Сојузната народна скупштина,
Моша Пијале, с. р.

ОСНОВЕН ЗАКОН ЗА НОВИНСКИТЕ ПРЕТПРИЈАТИЈА И УСТАНОВИ

I. ОСНОВНИ ОДРЕДБИ

Член 1

Новинско претпријатие во смисла на овој закон е стопанското претпријатие на кое основната дејност му е издавање весници.

Член 2

Како весници во смисла на овој закон се сметаат дневните и периодичните весници што се издаваат заради редовно известување на јавноста.

Член 3

За новинските претпријатија, доколку со овој закон не е определено поинаку, важат општите прописи што важат за стопанските претпријатија.

Член 4

Во новинските претпријатија, покрај органите на работничкото управување, се формира издавачки совет, кој ги врши правата и должностите определени со овој закон.

Член 5

Заради обезбедување известувањето на јавноста преку весници, заедницата ги помага новинските претпријатија со ставање на располагање средства за производство и други материјални средства во општествена сопственост.

Член 6

Новинското претпријатие може да издава и повеќе весници.

Новинското претпријатие може да се занимава како со споредна дејност и со издавање списанија и други повремени списи, брошури и книги. Издавањето на такви публикации е предмет на работењето на претпријатието.

Кога новинското претпријатие, покрај издавањето на весници и други повремени списи, се занимава и со издавање на книги и други публикации како со постојана дејност, за неговата работа во врска со издавањето на такви публикации важат одредбите од Основниот закон за издавачките претпријатија и издавачките установи.

Член 7

Со издавање весници како со основна дејност можат да се занимаваат и новинските установи.

За оснивањето, организацијата и работењето на новинските установи, доколку со овој закон не е определено поинаку, важат општите прописи за установите со самостојно финансирање.

Член 8

Новинските претпријатија и новинските установи можат да се здружуваат во организациите предвидени со прописите за здружувањето на стопанските организации.

Член 9

Покренувањето, издавањето, печатењето и растурањето на весници и други повремени списи од страна на новинските претпријатија и новинските установи се врши согласно одредбите од Законот за печатот.

Член 10

За покренувањето и издавањето на весници од страна на државните органи, установите, стопанските или општествените организации и други лица важат одредбите од Законот за печатот.

Член 11

Одредбите од овој закон за новинските претпријатија и за новинските установи согласно се применуваат и на новинските агенции.

Како новински агенции во смисла на овој закон се сметаат претпријатијата и установите на кои основната дејност им е прибавување и растурање на вести и информации заради редовно известување на јавноста.

II. НОВИНСКИ ПРЕТПРИЈАТИЈА

I. Оснивање

Член 12

Новинско претпријатие може да основе државен орган, установа, општествена или стопанска организација.

Член 13

Стопанските и општествените организации можат да основат новинско претпријатие со претходно одобрение, што го дава околинскиот совет на народниот одбор на околицата. Во барањето за одобрување оснивачот е должен да наведе со кој вид новинска дејност ќе се занимава новинското претпријатие што се оснива, како и дали за издавањето на весници се исполнети стручните услови.

Ако не се исполнети овие услови, околинскиот совет не ќе даде одобрение за оснивање на претпријатието. Против решението за издавањето одобрение може да му се изјави жалба на републичкиот извршен совет.

Член 14

Правилата на новинското претпријатие ги донесува работничкиот совет на претпријатието во

согласност со оснивачот, а ги потврдуваат двата собора на народниот одбор на околицата.

Народниот одбор е должен да потврдата дали правилата се во согласност со важечките прописи. Ако претпријатието со договор со оснивачот презело обврски спрема оснивачот, ќе се води сметка и за тоа дали правилата се во согласност со тие обврски.

Ако правилата на претпријатието не се во согласност со важечките прописи или со обврските што произлегуваат за претпријатието од договорот со оснивачот, народниот одбор ќе му ги врати правилата на претпријатието и писмено ќе му ги обопшти своите забелешки, определувајќи го и рокот во кој тоа е должно да постапи по забелешките.

Ако претпријатието во определен рок не постапи по забелешките, народниот одбор со образложено решение ќе одбие да ги потврди правилата. Против ова решение во рок од 15 дена можат да изјават жалба работничкиот совет на претпријатието и оснивачот. По жалбата решава републичкиот извршен совет.

2. Управување

Член 15

Органи на управувањето на новинското претпријатие се: работничкиот совет, управниот одбор и директорот.

Определените права и должности во новинското претпријатие ги врши издавачкиот совет.

Член 16

Во новинското претпријатие што има своја печатница, во работничкиот совет претставени се работниците и службениците запослени во редакцијата, печатницата и во административната служба. Со правилата на претпријатието се определува бројот на членовите на работничкиот совет што се избираат од редовите на работниците и службениците запослени во редакцијата, печатницата односно во административната служба.

Со правилата на претпријатието се определува и бројот на членовите на управниот одбор на претпријатието што се избираат од редовите на работниците и службениците запослени во редакцијата, печатницата односно во административната служба.

Член 17

Директорот на новинското претпријатие го назначува оснивачот.

За својата работа во претпријатието директорот им одговара на работничкиот совет, управниот одбор и оснивачот.

Правата на директорот во поглед на уредувањето на весникот се утврдуваат со правилата на претпријатието.

Член 18

Директорот на претпријатието може да го запре од извршување заклучокот на секој орган на претпријатието за кој смета дека им е спротивен на прописите, на правилата на претпријатието или на задачите на весникот. Кога ќе го запре заклучокот, директорот е должен на органот што го донесол заклучокот да му укаже на неправилноста.

Ако органот што го донесол запрениот заклучок ќе остане при заклучокот а директорот не ќе го повлече решението за запирање, директорот е должен за спротивноста на заклучокот со прописите да го извести републичкиот орган надлежен за работите на општата управа, а за спротивноста на заклучокот со правилата на претпријатието или со задачите на весникот — оснивачот. Републичкиот орган надлежен за работите на општата управа односно оснивачот е должен да го донесе своето решение веднаш, а најдоцна за десет дена. Ако решението не го донесе во тој рок, заклучокот останува во сила.

Член 19

Членовите на издавачкиот совет ги именува оснивачот од редот на јавните работници надвор од претпријатието.

Издавачкиот совет се состои од најмалу пет членови.

Директорот на претпријатието и главниот уредник на матичниот весник според положбата се членови на издавачкиот совет.

Со седниците на издавачкиот совет раководи еден од членовите што ќе го избере советот.

Член 20

Издавачкиот совет донесува заклучоци по прашањата од основен интерес за издавањето на весникот и ја разгледува во општи линии дејноста на претпријатието.

За извршувањето на заклучоците на издавачкиот совет се грижи директорот.

Член 21

За уредување на весникот во новинското претпријатие постои уредувачки одбор.

Членовите на уредувачкиот одбор ги именува издавачкиот совет по предлог од главниот уредник, од редот на новинарите запослени во новинското претпријатие.

Директорот на претпријатието и главниот уредник на весникот според положбата се членови на уредувачкиот одбор.

Член 22

Главниот уредник непосредно раководи со работите на уредување на весникот.

Главниот уредник го назначува оснивачот, кој може да назначи и заменик на главниот уредник,

Член 23

Новинското претпријатие што покрај матичниот весник издава и други весници и публикации, за тие весници и публикации може да формира посебни уредувачки одбори.

Посебните уредувачки одбори и уредниците на тие весници и публикации ги определува издавачкиот совет по предлог од директорот.

3. Работене

Член 24

Во состав на новинското претпријатие можат да постојат печатница, како и други погонски и деловни единици што служат за издавање на весници и други публикации.

Ако со печатењето на матичниот весник и другите публикации на новинското претпријатие не се може да назначи и заменик на главниот уредник, ницата, печатницата може да се занимава и со други печатарски работи.

Печатницата, како и другите погонски и деловни единици, можат да се издвојат од составот на претпријатието само врз основа на одлука од работничкиот совет на претпријатието и врз основа на согласност од оснивачот.

Член 25

Во новинското претпријатие се формира освен фондовите што ги има претпријатието според општите прописи, и инвестиционен фонд што служи за унапредување на техничката опрема на редакцијата а кај новинското претпријатие што во својот состав има и печатница — и за инвестициона изградба.

Делот од добивката што според општите прописи за распределба на вкупниот приход стопанските организации се должни да го уплатуваат во општествениот инвестициони фондови, новинските претпријатија го внесуваат во својот инвестиционен фонд.

Член 26

Новинските претпријатија кои покрај издавањето на весници и повремени публикации се занимаваат како со споредна дејност и со издавање на други публикации, се должни од делот на својот приход што произлегува од таа споредна дејност да уплатуваат придонес во фондот за унапредување на издавачката дејност на народната република од

носно на автономната единица, во смисла на членот 36 став 1 точка 1 од Основниот закон за издавачките претпријатија и издавачките установи.

Член 27

Новинските претпријатија можат на целата територија на Југославија да осниваат свои деловни единици за продажба на сопствени изданија, на изданија од други весници и на повремени публикации, како и за присобирање на претплата и огласи.

За оснивањето и работата на овие деловни единици важат општите прописи за деловните единици на претпријатијата. Односот на новинското претпријатие и неговата деловна единица се регулира со правилата на претпријатието.

Член 28

Новинските претпријатија можат да ги продаваат своите весници и други изданија и преку претпријатија за растурање на печат, преку книжари, задруги, писмоносци и ревизори.

Новинското претпријатие може да ги продава весниците и преку посебни продавачи, што можат да бидат и во работен однос со претпријатието.

Едно лице може да врши продажба на печат за сметка на повеќе новински претпријатија.

Односот на новинските претпријатија со стопанските организации, установите и лицата што го продаваат печатот се регулира со договор.

Член 29

Новинското претпријатие самостојно ја определува стопанската организација или лицето кому што ја доверува продажбата на печат.

Лицето што во вид на занимање се занимава со растурање на печат мора да има дозвола од управниот орган надлежен за работите на стопанството на народниот одбор на општината на чие подрачје се наоѓа неговото постојано деловно место, а ако нема постојано деловно место — дозвола од управниот орган надлежен за работите на стопанството на народниот одбор на општината на чие подрачје тоа има свое живеалиште.

Дозволата не може да не му се даде на лице што ќе докаже дека склучило договор со новинско претпријатие за продажба на печат, дека е југословенски државјанин и дека е деловно способно.

Член 30

Новинските претпријатија можат да отвораат свои огласни одделенија а можат да присобираат огласи и преку свои деловни единици и преку огласни заводи.

Врз дејноста на огласните одделенија се применуваат одредбите од овој закон само ако нивната дејност е ограничена на присобирање огласи за весниците и за изданијата на претпријатието што ги основало.

Новинското претпријатие не може да овласти одделни лица да собираат огласи.

Член 31

Новинските претпријатија се должни да објавуваат годишни извештаи за издадените весници и други публикации во изминатата година.

Годишниот извештај за издадените весници содржи податоци за тиражот, за дотациите и за учеството на приходите од огласи во вкупниот приход.

Начинот на објавување на годишниот извештај се уредува со републички прописи.

Врз новинското претпријатие што покрај весници и други повремени списи издава и книги и други публикации, во поглед на објавувањето на програмата на публикациите се применуваат одредбите од членот 6 на Основниот закон за издавачките претпријатија и издавачките установи.

Член 32

Давателот на дотацијата може да ја определи намената на средствата што му ги дава на новинското претпријатие.

Новинското претпријатие што прима дотација е должно на давателот да му полага сметка за користењето на дотацијата.

Член 33

Одредбите од чл. 14, 18, 19 и 21 од овој закон согласно важат и за издавачките и други претпријатија што се занимаваат со издавањето на весници како со споредна дејност.

Со правилата на ваквото претпријатие може да се предвиди неговиот издавачки совет да ги врши оние права и должности што според овој закон му припаѓаат на издавачкиот совет на новинското претпријатие.

III. НОВИНСКИ УСТАНОВИ

Член 34

Новински установи можат да се осниваат заради издавање весници што служат за извршување на задачите на државните органи, — весници за прашања од определена област или весници што се наменети за определен круг читатели.

Со актот за оснивање на новинска установа може да се определи установата, покрај издавањето на весници како со своја основна дејност, да се занимава и со издавање на други публикации.

Член 35

Новински установи можат да осниваат извршните совети и народните одбори на околините.

Член 36

Новинската установа има својство на правно лице.

Член 37

Новинската установа има свои правила што содржат одредби за организацијата, задачите и начинот на работење на установата.

Правилата ги донесува оснивачот.

Член 38

Со новинската установа управуваат управен одбор и директор.

Член 39

Управниот одбор се состои од определен број членови што ги избира работниот колектив на установата и од членови што ги именува оснивачот од редовите на јавните работници и други граѓани.

Составот на управниот одбор, како и бројот на членовите на одборот што ги избира работниот колектив и бројот на членовите што ги именува оснивачот, се определуваат со правилата на установата.

Директорот на установата според положбата е член на управниот одбор.

Член 40

Управниот одбор ги предлага правилата на установата, го утврдува предлогот на претметката на приходите и расходите и предлогот на завршната сметка и врши други работи определени со правилата на установата.

Управниот одбор во новинската установа ги врши правата и должностите што во новинското претпријатие ги врши издавачкиот совет.

Член 41

Директорот на установата го именува оснивачот. Директорот непосредно раководи со работењето на установата врз основа на законот и другите прописи, правилата на установата и одлуките на управниот одбор.

Член 42

Новинската установа има уредувачки одбор, кој го уредува весникот.

Членовите на уредувачкиот одбор ги именува управниот одбор на установата по предлог од главниот уредник.

Директорот и главниот уредник се членови на уредувачкиот одбор според положбата.

Член 43

Главниот уредник непосредно раководи со работите на уредување на весникот.

Главниот уредник го назначува оснивачот, кој може да назначи и заменик на главниот уредник.

Член 44

Новинската установа се финансира врз основа на својата посебна претсметка на приходите и расходите. Установата самостојно работи и располага со своите приходи во границите на својата претсметка, важечките прописи и своите правила.

Претсметката на приходите и расходите на новинската установа ја одобрува органот надлежен за донесувањето на буџетот во кој влегува претсметката на приходите и расходите на установата.

Органот надлежен за одобрувањето на претсметката ја одобрува и завршната сметка на установата.

Член 45

Новинската установа има резервен фонд, а може да има и други фондови според прописите за установите со самостојно финансирање.

Делот од вишокот на приходите што се внесува во фондовите се определува со правилата.

Член 46

Одредбите од членот 6, како и одредбите од овој закон што се однесуваат на работењето на новинските претпријатија (чл. 26—31), согласно се применуваат и на новинските установи.

IV. ДРУГИ ИЗДАВАЧИ НА ВЕСНИЦИ И ДАВАЊЕ ИНФОРМАЦИИ

Член 47

За државните органи, установите, стопанските и општествените организации и другите лица што издаваат весници, важат одредбите од чл. 28 и 31 на овој закон.

Член 48

Издавачите на весници мораат да имаат посебна претсметка односно посебно да го евидентираат целокупното финансиско работење за весниците што ги издаваат.

Член 49

Издавачите на весници се должни да објавуваат годишен извештај за весниците што ги издаваат. Овој извештај одржи податоци за тиражот, материјалното работење, приходите, расходите и за учеството на приходите од огласи во вкупниот приход, како и за дотациите и другите средства што служат за издавање на весникот и за нивното потекло.

Член 50

Претставништвата на странски новински агенции и дописништвата на странски весници на територијата на Федеративна Народна Република Југославија, се должни да се придржуваат за домашните прописи и да се регистрираат кај Државниот секретаријат за надворешни работи.

Претставништвата на странски новински агенции и дописништвата на странски весници не се овластени на домашните агенции, весници или други установи за информации да им растураат свои вести и други информации за настаните во земјата.

Член 51

Давањето на информации од страна на странски дипломатски претставништва и нивни установи заради известување на нашата јавност се уредува со прописите на Федеративна Народна Република Југославија, ако не е предвидено поинаку со меѓународен договор.

V. НОВИНАРИ, НОВИНАРСКИ ПРИПРАВНИЦИ И ПОМОШНИ НОВИНАРСКИ СОРАБОТНИЦИ

Член 52

Новинари, новинарски приправници и помошни новинарски соработници (помошни соработници) во смисла на овој закон се лицата што се занимаваат со новинарство како со занимање.

Член 53

Новинарите, новинарските приправници и помошните соработници запослени се во редакциите на весници, во новинските агенции, во радиодифузните станици и во други установи што се занимаваат со издавање на весници и други публикации.

Како новинари се сметаат: уредниците, соработниците, техничките уредници, сликарите-илустратори, карикатуристите, стенографите-новинари, коректорите-новинари, фоторепортерите-новинари, постапните лектори и редакторите-преводачи.

Како помошни соработници се сметаат: стенографите, коректорите, фоторепортерите, цртачите, помошните лектори, преводачите и техничките соработници.

Новинарските приправници можат да бидат пресведени во звањето новинар по три години поминати на работа, а помошните соработници — по најмалку пет години поминати на работите на помошен соработник.

Поблиски прописи за звањата на новинари, новинарски приправници и помошни новинарски соработници, за условите за здобивање со звањето новинар, како и за условите за премин на новинарските приправници и помошните новинарски соработници во звањето новинар, донесува Сојузниот извршен совет по предлог од Сојузот на новинарите на Југославија.

Член 54

Решение за давање звање новинар донесува органот на новинското претпријатие односно на новинската установа определен со нивните правила, а за новинарите запослени во редакциите на весниците што ги издаваат установи, стопански или општествени организации или група граѓани — решение донесува издавачот. Решението се донесува во согласност со републичкото здружение на новинарите. Лицата што се здобиле со звањето новинар го задржуваат тоа звање додека се наоѓаат на работното место на новинар.

Ако меѓу лицето што работи на новинарски работи и новинското претпријатие, новинска установа или друг издавач од претходниот став дојде до спор за тоа дали тоа лице ги исполнува условите за некое од звањата на новинари, по барање од тајното лице решението за тоа го донесува републичкото здружение на новинарите.

Страната што не е задоволна со решение на републичкото здружение на новинарите може да му се жали на Сојузот на новинарите на Југославија. Решението донесено по жалбата има карактер на управен акт против кој може да се покрене управен спор кај Сојузниот врховен суд.

Член 55

Против решението за давање звање новинар донесено според членот 54 став 1, како и против решението на републичкото здружение на новинарите или на Сојузот на новинарите на Југославија донесено според ст. 2 и 3 од истиот член на овој закон, јавниот обвинител може да покрене управен спор ако смета дека со решението е повреден законот.

Управниот спор против решението донесено според членот 54 став 1 од овој закон или против решението на републичкото здружение на новинарите го покренува републичкиот или Сојузниот јавен обвинител кај републичкиот врховен суд, а управниот спор против решението на Сојузот на новинарите на Југославија — Сојузниот јавен обвинител кај Сојузниот врховен суд.

Управниот спор се покренува во срок од три месеци откако решението ќе им се достави на странките.

Член 56

Должностите на новинарите и одговорноста за нивната професионална работа се утврдуваат со статутот на Сојузот на новинарите на Југославија.

Член 57

Работниот однос меѓу новинарот, новинарскиот приправник или помошник соработник и новинското претпријатие, новинската агенција, радиодифузната станица или друг издавач на весници од членот 54 став 1 на овој закон се засновува со до-

говор за работа, кој може да биде склучен на определено или неопределено време.

Со договорот за работа се утврдуваат меѓусебните права и обврски врз основа на работен однос.

Отказниот срок за новинарите, кој мора да се определи во договорот, не може да биде подолг од шест месеци ниту покус од два месеца.

Член 58

Платите на новинарите, на новинарските приправници и на помошните соработници се утврдуваат со тарифниот правилник на новинското претпријатие, односно со правилникот за платите на установата во границите што, по предлог од Сојузот на новинарите на Југославија и од Здружението на новинските претпријатија на ФНРЈ ги утврдува Сојузниот извршен совет.

Платите на новинарите, на новинарските приправници и на помошните соработници запослени во весниците што ги издаваат издавачите од чл 54 став 1 на овој закон можат да се движат во границите определени со прописите од претходниот став.

Член 59

Општите прописи за работните односи на работниците и службениците на стопанските организации согласно важат и за новинарите, новинарските приправници и помошните соработници, ако со овој закон и со други прописи не е определено поинаку.

Член 60

Покрај новинарите во работен однос, новинарските претпријатија, новинските агенции и радиодифузни станици и другите издавачи на весници од членот 54 став 1 на овој закон можат со договор да ангажираат одделни новинари или други лица за свои постојани или повремени надворешни соработници со кои договоруваат паушален хонорар за одделни написи и за други новинарски услуги.

Член 61

Лицата кои на работа во звањата на новинари поминале најмалку 15 години, а кои немаат виша стручна спрема, се разврстуваат заради определување на пензиите и инвалидните како лица со виша стручна спрема.

Сојузниот извршен совет ќе донесе посебни прописи за разврстувањето на новинарите во пензиски разреди заради определување на пензиите и инвалидните.

Член 62

Домашните и странските државјани што се дописници на странски новински агенции и весници, или како новинари се запослени во претставништвото на странски новински агенции или во дописништвото на странски весници, како и странските државјани што инаку во вид на занимање се занимаваат со новинарска дејност во Федеративна Народна Република Југославија мораат да бидат акредитирани кај Државниот секретаријат за надворешни работи.

Обврската од претходниот став важи и за домашните и за странските државјани кои како фоторепортери или филмски сниматели вршат снимање за сметка на странски новински агенции, весници и журнари.

Дописниците на странски новински агенции и весници и фоторепортерите или снимателите на тие агенции и весници се должни во својата работа да се придржуваат за важечките прописи и меѓународните обичаи.

Член 63

Југословенски државјани што не се зачленети во здруженијата на новинарите можат да бидат дописници на странски новински агенции и весници во Федеративна Народна Република Југославија само ако имаат потврда од републиканското здружение на новинарите дека се подобни за вршење работите на дописник на странски новински агенции и весници.

VI. ПРАВАТА НА СТРУЧНИТЕ ЗДРУЖЕНИЈА И НА ДРУГИТЕ ОПШТЕСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ

Член 64

Стручното здружение, установата или општествената организација, во чиј делокруг спаѓаат грижите за воспитување на младината или други воспитни и културни задачи, има право на Сојузот на новинарите на Југославија да му обрне внимание на пишувањето на одделен весник по определени прашања за кое смета дека е во спротивност со улогата и задачите на печатот.

Сојузот на новинарите на Југославија е должен оваа претставка да ја проучи и да заземе по неа став. Ако најде дека забелешката е оправдана, Сојузот може да одлучи главниот уредник на весникот да се опомене, како и одлуката за тоа да се објави во весникот на кој се однесува. Сојузот може да одлучи оваа одлука да се објави на трошок на тој весник и во други весници што ќе ги определи Сојузот.

Член 65

Ако весникот за кој Сојузот на новинарите на Југославија трипати утврдил дека пишува спротивно од улогата и задачите на печатот, продолжува да објавува такви и слични написи, Сојузот на новинарите на Југославија може спрема директорот, главниот уредник и уредниците на таков весник да ги примени одредбите од својот статут за дисциплинската одговорност.

Директорот, главниот уредник и уредниците на весникот од претходниот став спрема кои е изречена дисциплинска казна исклучување од Сојузот на новинарите на Југославија не можат да ги вршат овие свои должности во таков весник, за време додека се исклучени.

VII. КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ

Член 66

Со парична казна до 20.000 динари ќе се казни за прекршок лицето што во вид на занимање продава печат, а без дозвола пропишана во членот 29 став 2 од овој закон.

Член 67

Со парична казна до 200.000 динари ќе се казни за прекршок новинското претпријатие, новинската установа или друг издавач на весници кој, спротивно од одредбата на членот 30 став 3 на овој закон, ќе овласти одделно лице што не е во работен однос со нив да собира огласи.

За прекршокот од претходниот став ќе се казни со парична казна до 20.000 динари и одговорот лице во новинското претпријатие или новинската установа.

Со казната од ставот 1 на овој член ќе се казни за прекршок одделно лице што спротивно од одредбите на овој закон собира огласи.

Член 68

Со парична казна до 500.000 динари ќе се казни за прекршок претставништвото на странска новинска агенција и дописништвото на странски весник што, спротивно од членот 50 став 2 на овој закон, растура свои вести или други информации за настани во земјата.

За прекршокот од претходниот став ќе се казни со парична казна до 100.000 динари и одговорот лице во претставништвото на странска новинска агенција или во дописништвото на странски весник.

Член 69

Со парична казна до 100.000 динари ќе се казни за прекршок домашен, како и странски државјани, што ги врши работите од чл. 62 или 63 на овој закон, и ако не е акредитиран, односно и ако нема потврда што се бара според членот 63 на овој закон.

VIII. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 70

Постојните новински претпријатија и новински установи, како и нивните деловни единици, се дол-

жни во рок од шест месеци по влегувањето во сила на овој закон да ги сообразат својата организација и работењето со неговите одредби.

За сообразување организацијата на новинските претпријатија, на новинските установи и на нивните деловни единици важат одредбите на членот 14 од овој закон.

Член 71

Поблиски одредби за начинот и за условите за работа на претставништвата на странски новински агенции и на дописништвата на странски весници, за нивното финансиско работење, за правата и за должностите на дописниците на странски новински агенции и весници и на други новинари запослени во претставништва на странски агенции и во дописништва на странски весници, за акредитирањето и за неодавањето акредитирање, за поднесувањето на извештаи за работењето на претставништвата на странски новински агенции и на дописништвата на странски весници, како и за олесненијата за вршење на нивната дејност, ќе донесе Државниот секретаријат за надворешни работи во согласност со Секретаријатот за информации на Сојузниот извршен совет.

Член 72

Овој закон влегува во сила осмиот ден по објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

374.

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА УПРАВНИТЕ УЧИЛИШТА

Врз основа на членот 71 точка 2 од Уставниот закон за основите на општественото и политичкото устројство на Федеративна Народна Република Југославија и за сојузните органи на власта, се прогласува Законот за управните училишта, што го усвои Сојузната народна скупштина на седницата на Сојузниот собор од 25 јуни 1956 година.

ПР бр. 18
27 јуни 1956 година
Белград

Го заменува
Претседателот на Републиката
Подпретседател
на Сојузниот извршен совет,
Александар Ранковиќ, с. р.

Претседател
на Сојузната народна скупштина,
Моша Пијаде, с. р.

ЗАКОН

ЗА УПРАВНИТЕ УЧИЛИШТА

Член 1

Со цел за стручно образование на службениците за управните служби на државните органи, на самостојните установи и на организациите, се установуваат управни училишта.

Посебни управни училишта за одделни видови управни служби се установуваат со посебни прописи.

Член 2

Управните училишта:

- а) стручно ги оспособуваат кадрите за службите за кои е потребна управно-правна спрема и ги воспитуваат за службеници способни да им служат на интересите на социјалистичката заедница;
- б) ја организираат и спроведуваат наставата за употполнување на стручните квалификации на управните службеници;
- в) соработуваат со заинтересираните државни органи, самостојни установи и организации во работата на усовршување на службениците преку курсеви, семинари и други форми на стручно обра-

зование, како и во организирањето и спроведувањето на стручните испити.

Член 3

Наставата во управните училишта се изведува така што со поврзување на теориската и практичната работа во училиштето и со организирање на стажот во соодветните установи во текот на школувањето слушателите да се оспособат за работа во управната служба.

Член 4

Управни училишта осниваат извршните совети.

Управните училишта имаат наставен план и програма што се утврдуваат и објавуваат на почетокот од работата на училиштето.

Наставниот план опфаќа особено основни предмети од правните и економските науки, организација и работење на државната управа, на локалната самоуправа и на јавните служби, како и други предмети, вежби и практични работи потребни за оспособување на кандидатите за самостојна стручна работа во управната служба.

Со уредбата за оснивање се пропишуваат организацијата на училиштето, наставниот план, начинот на работа и поблиските услови за прием на слушатели.

Член 5

Со управното училиште управуваат совет, наставнички совет и директор.

Член 6

Бројот на членовите на советот го определува и членовите на советот ги именува надлежниот извршен совет.

Членовите на советот се именуваат од редот на наставниците на училиштето, јавните работници и истакнатите стручњаци од областа на управата. Во советот влегува и слушател кого го избираат слушателите на училиштето.

Советот на училиштето се грижи за материјалните средства за работа на училиштето, ја претресува општата состојба на училиштето, го утврдува стручниот и воспитниот смер на наставата и презема мерки за унапредување на работата на образование и воспитување на слушателите.

Член 7

Наставничкиот совет го сочинуваат сите наставници на училиштето.

Наставничкиот совет се грижи за изведувањето, унапредувањето и усогласувањето на работата на образование и воспитување на слушателите, ги разработува наставните програми и дава предлози за нивно подобрување.

Член 8

Директорот на училиштето непосредно раководи со работата на училиштето, се грижи за спроведувањето на наставата и врши инструктивно-педагошки надзор во училиштето.

Директорот на училиштето го назначува извршниот совет од редот на лицата со педагошко и управно искуство.

Директорот според положбата е член на советот.

Член 9

Наставниците се назначуваат од редот на наставниците на факултетите и високите школи, како и од редот на стручњацие со факултетска или наеа рамна спрема и со педагошко и управно искуство.

Наставниците можат да бидат во постојанен службенички однос или хонорарни службеници.

Наставниците ги назначува советот врз основа на конкурс.

Член 10

Школувањето во управните училишта трае две години.

Член 11

Во управното училиште можат да се запишат:

а) лица што завршиле полно средно училиште;
б) службеници што завршиле најмалку 6 класа средно училиште или имаат соодветна школска спрема и имаат четири години стручна пракса во управната служба на државните органи, установите и организациите што вршат јавна служба;

в) службеници што завршиле најмалку 4 класа средно училиште или имаат соодветна школска спрема и имаат осум години стручна пракса во управната служба на државните органи, установите и организациите што вршат јавна служба.

Како стручна пракса во управната служба се смета и работата што одделни лица ја вршат како службеници на стопански или општествени организации на работите што им одговараат на работите на управната служба, како и вршењето на политичко-организациони функции во народен одбор или во општествена организација како главно занимање.

Член 12

Запишувањето во управното училиште се врши врз основа на конкурс.

Условите на конкурсот ќе се пропишат со уредбата за оснивање на училиштето. Со таа уредба може да се предвиди дека во училиштето првенствено ќе се примаат определени број лица од управните служби или од определен вид управна служба.

Член 13

На лицата што ќе завршат управно училиште им се признава спремата на више училиште за здобивање со знањата и за напредување во управните служби.

Член 14

Управното училиште може да има и вонредни слушатели.

Вонредни слушатели можат да бидат само службениците што работат во управните служби, или лицата што ги вршат функциите од членот 11 став 2 од овој закон ако ги исполнуваат условите од ставот 1 на тој член.

Наставата за вонредните слушатели се организира преку допишување и задолжителни повременни курсеви.

Вонредните слушатели што ќе ги положат испитите пропишани за редовните слушатели се здобиваат со правата од членот 13 од овој закон, како и редовните слушатели.

Испитите пропишани за една година вонредните слушатели се должни да ги положат најдоцна за две години.

Член 15

На слушателите на управни училишта можат да им се даваат стипендии според одредбите од Основниот закон за стипендиите.

Член 16

Службениците што на редовно школување во управните училишта ги испраќаат органите, установите или организациите кај кои се запослени, имаат право на платено отсуство за време на школувањето, како и сите други права од службеничкиот однос.

Органот, установата или организацијата што испраќа службеник на школување во управно училиште склучува со него договор сообразно одредбите на членот 36 од Законот за стипендиите.

Службениците што во управното училиште се запишале како вонредни слушатели по одобрение од установата во која се запослени имаат право на платено отсуство и на надоместок на патните трошоци заради посетување на задолжителните курсеви и полагање на испитите.

Член 17

Сојузниот извршен совет ќе пропише општи начела за наставните планови, испитите, организацијата и работата на управните школи.

Со тие прописи ќе се предвидат дополнителна програма на наставата и дополнителен испит за слушателите што немаат завршено полно средно училиште.

Член 18

Одделни народни републики можат да пропишат да можат во срок од три години од влегувањето во сила на овој закон да се запишат во управното училиште и службениците на кои според сојузните прописи им е признаена средна стручна спрема, а кои имаат најмалку 8 години пракса во управната служба.

Член 19

За извршувањето на овој закон ќе се грижи Секретаријатот за општа управа на Сојузниот извршен совет.

Член 20

Овој закон влегува во сила осмиот ден по објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

375.

Врз основа на членот 22 од Законот за народната одбрана („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 30/53) Сојузниот извршен совет донесува

УРЕДБА

ЗА ОРГАНИЗАЦИЈАТА НА ОДБОРИТЕ, КОМИСИИТЕ И НА РЕПУБЛИЧКИТЕ И ЛОКАЛНИТЕ ОРГАНИ НА УПРАВАТА НА НАРОДНАТА ОДБРАНА

I. Основни одредби

Член 1

Заради приготвување непосредно извршување на работите и мерките што во областа на народната одбрана ги пропишуваат надлежните државни органи, како и заради грижите за извршувањето на овие работи и мерки, во народните републики и автономните единици постојат одбори на народната одбрана, а во околиите комисији на народната одбрана.

Комисији на народната одбрана можат да постојат и во одделни општини. Во кои општини ќе постојат комисији на народната одбрана определуваат републичките извршни совети, а во автономните единици извршните совети на автономните единици.

Член 2

Одбори на народната одбрана во народните републики формираат републичките извршни совети, а во автономните единици — извршните совети на автономните единици.

Комисији на народната одбрана во околиите формираат народните одбори на околиите, а во општините за кои е определено да имаат комисији на народната одбрана — народните одбори на општините.

Член 3

Покрај работите од членот 1 став 1 од оваа уредба, одборот на народната одбрана врши и одделни работи во областа на народната одбрана од надлежноста на извршниот совет за кои советот ќе го овласти со свои прописи.

Комисијата на народната одбрана, покрај работите од членот 1 став 1 од оваа уредба, ги врши и оние работи во областа на народната одбрана од надлежноста на народниот одбор за кои одборот ќе го овласти со свои прописи.

Член 4

За непосредно вршење на управните и стручните работи во областа на организирањето и мобилизацијата на изворите и силите на земјата за одбрана, како и за извршување на одлуките и заклучоците на одборите и комисиите на народната одбрана, во народните републики, автономните единици и околиите се формираат секретаријати на народната одбрана како органи на управата. За овие работи во народните одбори на општините се формираат отсеци или реферати.

I. Состав на одборите и комисиите на народната одбрана

Член 5

Одборот односно комисијата на народната одбрана се состои од претседател, заменик-претседател, секретар и определен број членови.

Бројот на членовите на одборот го определува и членовите ги именува извршниот совет на народната република односно на автономната единица од редот на своите членови и други лица. Еден од членовите на одборот извршниот совет именува за заменик на претседателот.

Бројот на членовите на комисијата на народната одбрана на околицата го определува и членовите ги именува од редот на своите членови и други лица народниот одбор на околицата со согласност од претседателот на извршниот совет на народната република односно на автономната единица. Меѓу членовите на комисијата народниот одбор едновременно именува и претседател и заменик-претседател, со тоа претседател да може да биде само лице што е член на народниот одбор.

Бројот на членовите на комисијата на народната одбрана на општината го определува и членовите ги именува од редот на своите членови и други лица народниот одбор на општината со согласност од претседателот на околинскиот народен одбор. Меѓу членовите на комисијата народниот одбор едновременно именува и претседател и заменик-претседател, со тоа претседател да може да биде само лице што е член на народниот одбор.

Член 6

Освен лицата што извршниот совет односно народниот одбор ги именува за членови на одборот односно на комисијата на народната одбрана (член 5), во одборите односно комисиите влегуваат и воени лица, што ги именува државниот секретар за работи на народната одбрана.

Член 7

Секретар на одборот односно на комисијата на народната одбрана е лицето што е назначено за секретар на народната одбрана на извршниот совет односно за началник на секретаријатот за народна одбрана на народниот одбор на околицата.

Секретар на комисијата на народната одбрана на општините е лицето што е назначено за шеф на секторот или за референт за работи на народната одбрана.

Секретарот му помага на претседателот на одборот односно на комисијата на народната одбрана во приготвувањето на седниците и се грижи за извршувањето на одлуките и заклучоците на одборот односно комисијата.

III. Надлежност на одборите и комисиите на народната одбрана

Член 8

Одборот на народната одбрана:

1) се грижи за спроведувањето на законите, прописите на Сојузниот извршен совет, одлуките и мерките на Советот на народната одбрана во областа на организирањето и мобилизацијата на изворите и силите на земјата за одбрана, и за таа цел донесува одлуки и презема соодветни мерки;

2) издава инструкции за работа на управните органи и на стопанските и општествените организации во работите од областа на народната одбрана и ја координира нивната работа во тие работи;

3) врши и други работи во областа на народната одбрана што ќе му ги стави во задача Сојузниот извршен совет односно Советот на народната одбрана.

Одборот на народната одбрана има право да ги разгледува прашањата што се однесуваат на организирањето и мобилизацијата на изворите и силите на земјата за одбрана и во врска со тие прашања

да му поднесува предлози на Советот на народната одбрана.

Член 9

Комисијата на народната одбрана на своето подрачје ги врши овие работи:

1) се грижи за непосредното извршување на законите и другите прописи на надлежните органи, како и на одлуките и мерките на Советот на народната одбрана односно на одборите на народната одбрана во областа на организирањето и мобилизацијата на изворите и силите на земјата за одбрана, и донесува заклучоци за ливно извршување;

2) ги презема со прописите предвидените мерки со цел за непосредно извршување на работите во областа на воената и материјалната обврска и на војармиското воено воспитување, како и другите работи што со закон и други прописи се ставени во надлежност на народниот одбор, а кои се однесуваат на мобилизацијата на вооружените сили;

3) му помага на народниот одбор на околицата односно општината во работите од областа на цивилната заштита, територијалната одбрана, евакуацијата и реквизицијата, што со закон и други прописи се ставени во надлежност на народниот одбор, и ги врши оние од тие работи за кои ќе ја овласти народниот одбор;

4) врши и други работи од делокругот на комисијата што ќе и ги стави во задача извршниот совет односно државниот секретар за работи на народната одбрана.

Комисијата на народната одбрана има право да ги разгледува прашањата што се однесуваат на организирањето и мобилизацијата на изворите и силите на земјата за одбрана и по тие прашања да му поднесува предлози на одборот на народната одбрана.

IV. Работа на одборите и комисиите на народната одбрана

Член 10

Одборот односно комисијата на народната одбрана ги донесува одлуките и заклучоците на седници.

На седниците на одборот односно на комисијата можат да присуствуваат и да учествуваат во претресувањето на одделни прашања и други лица што ќе ги повика одборот односно комисијата.

Член 11

На седниците на одборот односно на комисијата на народната одбрана се води записник.

За водењето на записникот се грижи секретарот на одборот односно на комисијата.

Во записникот се внесуваат дневниот ред и одлуките и заклучоците на одборот односно на комисијата.

Записникот го потпишуваат претседателот и секретарот на одборот односно на комисијата.

Член 12

За проучување на одделни прашања и приготвување на предлози одборот односно комисијата на народната одбрана може да формира комисии од редот на стручњациите.

Со работата на комисијата на стручњациите раковои член на одборот односно на комисијата што ќе го определи одборот односно комисијата на народната одбрана.

V. Секретаријат на народната одбрана

Член 13

Секретаријатот на народната одбрана, како орган на управата во народната република и во автономната единица, има положба и овластувања на секретаријат на извршниот совет, а во околицата — положба и овластувања на секретаријат на народниот одбор.

Секретаријатот на народната одбрана едновременно е стручен и извршен одбор на органот односно на комисијата на народната одбрана.

Член 14

Покрај работите во областа на народната одбрана што ги врши како орган на управата, секретаријатот на народната одбрана приготвува документација потребна за донесување одлуки и заклучоци по предметите и предлозите за кои решава извршниот совет односно народниот одбор или одборот односно комисијата на народната одбрана, а кои се однесуваат на спроведувањето на мобилизациони подготовки во одделни области од дејноста на државните органи и на стопанските и општествените организации.

Член 15

Управните работи во областа на народната одбрана што се во надлежност на органот на народниот одбор на општината ги врши секторот на народната одбрана, а во општината со помал обем на работите — рефератот на народната одбрана, ако со посебни прописи не е определено поинаку.

Член 16

Со работите на секретаријатот на народната одбрана во народната република и во автономната единица раководи секретар, во народниот одбор на околицата — началник на секретаријатот, а во народниот одбор на општината — шеф на секторот односно референт.

Член 17

Акт за назначување секретар на народната одбрана на извршниот совет, началник на секретаријатот во народниот одбор на околицата, шеф на секторот односно референт на народната одбрана во општината — донесува надлежниот орган.

За назначување началник на секретаријатот во народниот одбор на околицата е потребна согласност од претседателот на извршниот совет, а за назначување шеф на секторот или референт во народниот одбор на општината — согласност од претседателот на народниот одбор на околицата.

Член 18

За секретари на народната одбрана на извршните совети и за началници на секретаријатите на народната одбрана во народните одбори на околиците, како и за службеници во овие секретаријати, можат да бидат назначени и воени лица.

Назначувањето на овие лица го вршат органите надлежни според општите прописи, со согласност од Државниот секретаријат за работи на народната одбрана.

Воените лица назначени во секретаријатите од ставот 1 на овој член ги задржуваат сите права на воени лица, а за решавање за нивните други службенички односи се надлежни воените органи според прописите што важат за воените лица.

Член 19

Во работите од областа на народната одбрана што се во надлежност на извршниот совет, како и во работите од делокругот на одборот на народната одбрана, на секретарот непосредно му дава задачи претседателот на извршниот совет односно одборот на народната одбрана.

На началникот на секретаријатот на народната одбрана на народниот одбор на околицата му дава задачи претседателот на народниот одбор во работите од надлежноста на народниот одбор, а претседателот на комисијата на народната одбрана — во работите од делокругот на комисијата. На шефот на секторот односно на референтот на народната одбрана на народниот одбор на општината му дава задачи претседателот на народниот одбор на општината, а во општините во кои постои комисија на народната одбрана — претседателот на комисијата.

VI. Завршни одредби**Член 20**

Поблиски прописи за внатрешната организација и работата на одборите и комисиите на народната одбрана, за нивните меѓусебни односи и овласту-

вањата на секретаријатите, отсеците и рефератите на народната одбрана, донесува републичкиот извршен совет.

Член 21

Оваа уредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Сојузен извршен совет

Р. п. бр. 282

11 јули 1956 година

Белград

Претседател на Републиката,
Јосип Броз-Тито, с. р.

376.

Врз основа на точката 6 одделот 2 и одделот 13 главата XXV од Сојузниот општествен план за 1956 година и членот 131 од Основниот закон за буџетите („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 13/56), Сојузниот извршен совет донесува

УРЕДБА**ЗА УПРАВУВАЊЕ СО СРЕДСТВАТА ОД
ФОНДОТ НА РАЗЛИКАТА ВО ЦЕНИТЕ ПРИ
РАБОТЕЊЕТО СО СТРАНСТВО****I. Општи одредби****Член 1**

За ускладување на домашните цени со цените на странскиот пазар при извозот и увозот на стоки и услуги се употребуваат средства од фондот на разликата во цените при работењето со странство.

Член 2

Фондот на разликата во цените при работењето со странство е сојузен фонд, а располагањето со неговите средства се врши според одредбите од оваа уредба и други сојузни прописи.

Член 3

Фондот на разликата во цените при работењето со странство (во натамошниот текст: фондот) е буџетски фонд.

Средствата и трошењето на средствата на фондот се предвидуваат и се утврдуваат за секоја година во претсметката на фондот.

Претсметката на фондот е прилог на сојузниот буџет.

Член 4

Претсметката на фондот се составува спрема очекуваниот извоз и увоз што се предвидува за наредната година и спрема важечкиот девизен режим.

Член 5

Средствата на фондот се вложуваат кај Народната банка.

Член 6

Фондот не е правно лице.

II. Средства на фондот**Член 7**

Средствата на фондот се формираат:

- 1) од наплатените позитивни разлики во цените по извозот и увозот на стоки и услуги;
- 2) од курсните разлики во надворешнотрговско и девизно работење врз основа на купопродајбата и замената на девизи што ги вршат банките при своето работење во земјава и во странство, како и од наплатата на други разлики по наведените работи или определени со посебни прописи;
- 3) од другите приходи што произлегуваат од работењето според девизните прописи;
- 4) од разликите во цените што настануваат при продажба на увезените стоки преку аукција;
- 5) од дотациите.

Член 8

Наплатата на средствата на фондот ја вршат Народната банка и другите банки што според важечките прописи се овластени да ја вршат напла-

тата на разликите по основите од членот 7 на оваа уредба.

Член 9

Средствата на фондот се уплатуваат на соодветните сметки на фондот кај банката во сроковите определени со посебни прописи.

III. Употреба на средствата на фондот

Член 10

Средствата на фондот се употребуваат:

- 1) за исплата на негативните разлики по извозот и увозот на стоки и услуги;
- 2) за стимулирање на извозот и увозот според важечките прописи;
- 3) за исплата на разликите што настануваат со купопродажбата и замената на девизи што ги вршат Народната банка и другите овластени банки во своето работење во земјата и странство;
- 4) за исплата на други разлики што произлегуваат од работењето според важечките девизни прописи.

Член 11

Исплатите по основите од членот 10 на оваа уредба ги вршат Народната банка и другите овластени банки според важечките прописи.

Член 12

Претсметката на фондот се составува согласно прописите за буџетските фондови.

Сојузниот државен секретар за работи на финансиите може да пропише и посебно упатство за составување на претсметката на овој фонд.

Член 13

Претсметката и завршната сметка на фондот ги составува Комитетот за надворешна трговија.

Комитетот за надворешна трговија е должен да ги состави претсметката и завршната сметка на фондот и да му ги достави на сојузниот Државен секретаријат за работи на финансиите во сроковите предвидени во Основниот закон за буџетите.

Претсметката и завршната сметка на фондот се одобруваат според прописите за буџетите.

Член 14

Комитетот за надворешна трговија е должен да се грижи за извршувањето на претсметката на фондот.

Член 15

Исплатите на товар на средствата на фондот се вршат во текот на годината до височината на приходите на фондот определени со претсметката.

Во случај приходите на фондот во текот на годината нерамномерно да се остваруваат, банката ќе му одобри на фондот заем до височината на приходите утврдени со претсметката на фондот. За задолжувањето на фондот банката е должна да ги известат претседателот на Комитетот за надворешна трговија и сојузниот државен секретар за работи на финансиите.

Член 16

Народната банка е должна до крајот на месецот да состави извештај за состојбата на притекот и на трошењето на средствата на фондот, кој ја опфаќа состојбата од почетокот на годината до крајот на претходниот месец.

Извештајот од претходниот став им се поднесува на Комитетот за надворешна трговија и на сојузниот Државен секретаријат за работи на финансиите.

Член 17

На 31 декември се заклучуваат сите уплати во фондот и исплатите од фондот за таа година.

Средствата на фондот непотрошени во текот на годината, се пренесуваат во наредната година.

Член 18

Врз основа на податоците за притекот на средствата на фондот и за трошењето на средствата на фондот, Комитетот за надворешна трговија е

должен да состави завршна сметка на фондот за изминатата година.

Завршната сметка на фондот Комитетот за надворешна трговија во пропишаниот срок му ја доставува на сојузниот Државен секретаријат за работи на финансиите.

Завршната сметка на фондот се одобрува како прилог на завршната сметка за извршување на сојузниот буџет.

Член 19

Контролата над остварувањето на претсметката на фондот ја вршат органите на девизните инспекторати и органите на Сојузниот финансиски инспекторат.

Член 20

До одобрувањето на претсметката на фондот за 1956 година, исплатите на товар на средствата на фондот ќе се вршат врз основа на времената тримесечна претсметка што ќе ја одобри сојузниот државен секретар за работи на финансиите.

Член 21

Поблиски упатства за примена на оваа уредба ќе издава, по потреба, сојузниот државен секретар за работи на финансиите.

Член 22

Оваа уредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Сојузен извршен совет

Р. п. бр. 280
11 јули 1956 година
Белград

Претседател на Републиката,
Јосип Броз-Тито, с. р.

377.

Врз основа на одделот II од Одлуката за петврда на уредбите на Сојузниот извршен совет и за натамошната работа на приготвување закони за стопанскиот систем („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 8/56), Сојузниот извршен совет донесува

УРЕДБА

ЗА ИЗМЕНИ НА УРЕДБАТА ЗА ДЕВИЗНОТО РАБОТЕЊЕ

Член 1

Во Уредбата за девизното работење („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 54/55) членот 9 се менува и гласи:

„Народната банка, како и Југословенската банка за надворешна трговија, можат, по укажана потреба, да ги утврдат и другите срокови покрај оние што се определени во чл. 7 и 8 од оваа уредба, а можат во спречливи случаи сроковите од тие членови и да ги продолжат.“

Овластувањето од претходниот став Народната банка може да го пренесе и на други банки.“

Член 2

Во членот 11 став 2 се бришат зборовите: „во нејзино име и за нејзина сметка“.

Член 3

Во членот 25 на крајот од ставот 2 се брише точката и се додаваат зборовите: „односно од банката што тој ќе ја овласти за давање согласност.“

Член 4

Во членот 29 став 1 по точката 5 се додава нова точка 6 која гласи:

„6) ако во пријавата за пресметување разликата во цените (пресметковен лист) или во пресметковната калкулација што е составен дел на пријавата за пресметување разликата во цените при извозот на опрема, ќе внесе неточни податоци.“

Член 5

Оваа уредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Сојузен извршен совет

Р. д. бр. 283

11 јули 1956 година
Белград

Претседател на Републиката,
Јосип Броз-Тито, с. р.

378.

Врз основа на одделот II од Одлуката за потврда на Уредбите на Сојузниот извршен совет и за натамошната работа на приготвување закони за стопанскиот систем („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 8/54), Сојузниот извршен совет донесува

УРЕДБА

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА УРЕДБАТА ЗА ИЗРАБОТКА И ОДОБРУВАЊЕ НА ИНВЕСТИЦИОНАТА ПРОГРАМА И ЗА ПОЛАГАЊЕ ДЕПОЗИТ ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ ИСПЛАТАТА НА ИНВЕСТИЦИОНИТЕ РАБОТИ

Член 1

Во Уредбата за изработка и одобрување на инвестиционата програма и за полагање депозит за обезбедување исплатата на инвестиционите работи („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 5/54, 36/55, 54/55 и 2/56) во членот 11а се додава нов став, кој гласи:

„На инвестиционите работи што се финансираат од средствата на фондовите за унапредување на шумарството и од средствата на буџетите на политичко-територијалните единици депозитот ќе се пресметува и полага на вредност на годишната програма на работите.“

Член 2

Оваа уредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“, а ќе се применува од 1 јануари 1956 година.

Сојузен извршен совет

Р. п. бр. 281

11 јули 1956 година
Белград

Претседател на Републиката,
Јосип Броз-Тито, с. р.

379.

Врз основа на членот 3 став 2 од Законот за јавното обвинителство („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 51/54), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА УТВРДУВАЊЕ ПОДРАЧЈАТА НА ОКРУЖНИТЕ И ОКОЛИСКИТЕ ЈАВНИ ОБВИНИТЕЛСТВА

I. Подрачјата на окружните и околистите јавни обвинителства се утврдуваат, и тоа:

А. Во Народна Република Србија

1. Окружното јавно обвинителство во Белград за подрачјето на Окружниот суд во Белград;

а) Првото околистско јавно обвинителство во Белград за подрачјето на Првиот околистски суд во Белград;

б) Второто околистско јавно обвинителство во Белград за подрачјето на Вториот околистски суд во Белград;

в) Третото околистско јавно обвинителство во Белград за подрачјето на Третиот околистски суд во Белград;

г) Четвртото околистско јавно обвинителство во Белград за подрачјето на Четвртиот околистски суд во Белград;

д) Петтото околистско јавно обвинителство во Белград за подрачјето на Петтиот околистски суд во Белград;

ѓ) Околистското јавно обвинителство во Обреновац за подрачјето на Околистскиот суд во Обреновац.

2. Окружното јавно обвинителство во Ваљево за подрачјето на Окружниот суд во Ваљево;

а) Околистското јавно обвинителство во Ваљево за подрачјето на околистските судови во Ваљево, Осечина и Уб;

б) Околистското јавно обвинителство во Лазаревац за подрачјето на околистските судови во Лазаревац и Љиг.

3. Окружното јавно обвинителство во Врање за подрачјето на Окружниот суд во Врање;

а) Околистското јавно обвинителство во Врање за подрачјето на Околистскиот суд во Врање;

б) Околистското јавно обвинителство во Бујановац за подрачјето на Околистскиот суд во Бујановац;

в) Околистското јавно обвинителство во Сурдулица за подрачјето на околистските судови во Босиљград, Владичин Хан и Сурдулица.

4. Окружното јавно обвинителство во Зајечар за подрачјето на Окружниот суд во Зајечар;

а) Околистското јавно обвинителство во Зајечар за подрачјето на околистските судови во Зајечар и Бољевац;

б) Околистското јавно обвинителство во Бор за подрачјето на Околистскиот суд во Бор;

в) Околистското јавно обвинителство во Књажевац за подрачјето на Околистскиот суд во Књажевац.

5. Окружното јавно обвинителство во Крагујевац за подрачјето на Окружниот суд во Крагујевац;

а) Околистското јавно обвинителство во Крагујевац за подрачјето на Околистскиот суд во Крагујевац;

б) Околистското јавно обвинителство во Рача за подрачјето на Околистскиот суд во Рача.

6. Окружното јавно обвинителство во Краљево за подрачјето на Окружниот суд во Краљево;

а) Околистското јавно обвинителство во Краљево за подрачјето на Околистскиот суд во Краљево;

б) Околистското јавно обвинителство во Рашка за подрачјето на Околистскиот суд во Рашка.

7. Окружното јавно обвинителство во Крушевац за подрачјето на Окружниот суд во Крушевац;

а) Околистското јавно обвинителство во Крушевац за подрачјето на Околистскиот суд во Крушевац;

б) Околистското јавно обвинителство во Алексадровац за подрачјето на Околистскиот суд во Алексадровац;

в) Околистското јавно обвинителство во Брус за подрачјето на Околистскиот суд во Брус;

г) Околистското јавно обвинителство во Варварин за подрачјето на околистските судови во Варварин и Ражањ;

д) Околистското јавно обвинителство во Трстеник за подрачјето на Околистскиот суд во Трстеник.

8. Окружното јавно обвинителство во Лесковац за подрачјето на Окружниот суд во Лесковац;

а) Околистското јавно обвинителство во Лесковац за подрачјето на Околистскиот суд во Лесковац;

б) Околистското јавно обвинителство во Власотинци за подрачјето на Околистскиот суд во Власотинци;

в) Околистското јавно обвинителство во Лебане за подрачјето на Околистскиот суд во Лебане.

9. Окружното јавно обвинителство во Младеновац за подрачјето на Окружниот суд во Младеновац;

а) Околистското јавно обвинителство во Младеновац за подрачјето на Околистскиот суд во Младеновац;

б) Околистското јавно обвинителство во Смедеревска Паланка за подрачјето на Околистскиот суд во Смедеревска Паланка;

в) Околистското јавно обвинителство во Аранѓеловац за подрачјето на околистските судови во Аранѓеловац и Топола.

10. Окружното јавно обвинителство во Неготин за подрачјето на Окружниот суд во Неготин;

а) Околисткото јавно обвинителство во Неготин за подрачјето на Околисткиот суд во Неготин;

б) Околисткото јавно обвинителство во Доњи Милановац за подрачјето на Околисткиот суд во Доњи Милановац;

в) Околисткото јавно обвинителство во Кладово за подрачјето на Околисткиот суд во Кладово.

11. Окружното јавно обвинителство во Ниш за подрачјето на Окружниот суд во Ниш;

а) Првото околистко јавно обвинителство во Ниш за подрачјето на Првиот околистки суд во Ниш;

б) Второто околистко јавно обвинителство во Ниш за подрачјето на Вториот околистки суд во Ниш и на околистките судови во Бела Паланка и Сврљиг;

в) Околисткото јавно обвинителство во Алексинац за подрачјето на околистките судови во Алексинац и Сокобања.

12. Окружното јавно обвинителство во Нови Пазар за подрачјето на Окружниот суд во Нови Пазар;

а) Околисткото јавно обвинителство во Нови Пазар за подрачјето на околистките судови во Нови Пазар и Тутин;

б) Околисткото јавно обвинителство во Сјеница за подрачјето на Околисткиот суд во Сјеница.

13. Окружното јавно обвинителство во Пирот за подрачјето на Окружниот суд во Пирот;

а) Околисткото јавно обвинителство во Пирот за подрачјето на околистките судови во Пирот, Бабушница и Димитровград.

14. Окружното јавно обвинителство во Пожаревац за подрачјето на Окружниот суд во Пожаревац;

а) Околисткото јавно обвинителство во Пожаревац за подрачјето на околистките судови во Пожаревац и Жабари;

б) Околисткото јавно обвинителство во Велико Градиште за подрачјето на Околисткиот суд во Велико Градиште;

в) Околисткото јавно обвинителство во Кучево за подрачјето на Околисткиот суд во Кучево;

г) Околисткото јавно обвинителство во Петровац за подрачјето на Околисткиот суд во Петровац;

д) Околисткото јавно обвинителство во Жагубица за подрачјето на Околисткиот суд во Жагубица.

15. Окружното јавно обвинителство во Пријеполје за подрачјето на Окружниот суд во Пријеполје;

а) Околисткото јавно обвинителство во Пријеполје за подрачјето на околистките судови во Пријеполје и Нова Варош;

б) Околисткото јавно обвинителство во Прибој за подрачјето на Околисткиот суд во Прибој.

16. Окружното јавно обвинителство во Прокупље за подрачјето на Окружниот суд во Прокупље;

а) Околисткото јавно обвинителство во Прокупље за подрачјето на Околисткиот суд во Прокупље;

б) Околисткото јавно обвинителство во Блаце за подрачјето на Околисткиот суд во Блаце;

в) Околисткото јавно обвинителство во Куршумлија за подрачјето на Околисткиот суд во Куршумлија.

17. Окружното јавно обвинителство во Светозарево за подрачјето на Окружниот суд во Светозарево;

а) Околисткото јавно обвинителство во Светозарево за подрачјето на околистките судови во Светозарево и Рековац;

б) Околисткото јавно обвинителство во Деспотовац за подрачјето на Околисткиот суд во Деспотовац;

в) Околисткото јавно обвинителство во Параќин за подрачјето на Околисткиот суд во Параќин;

г) Околисткото јавно обвинителство во Свилајнац за подрачјето на Околисткиот суд во Свилајнац;

д) Околисткото јавно обвинителство во Куприја за подрачјето на Околисткиот суд во Куприја;

18. Окружното јавно обвинителство во Смедерево за подрачјето на Окружниот суд во Смедерево;

а) Околисткото јавно обвинителство во Смедерево за подрачјето на Околисткиот суд во Смедерево;

б) Околисткото јавно обвинителство во Велика Плана за подрачјето на Околисткиот суд во Велика Плана.

19. Окружното јавно обвинителство во Титово Ужице за подрачјето на Окружниот суд во Титово Ужице;

а) Околисткото јавно обвинителство во Титово Ужице за подрачјето на околистките судови во Титово Ужице и Чајетина;

б) Околисткото јавно обвинителство во Бајина Башта за подрачјето на Околисткиот суд во Бајина Башта;

в) Околисткото јавно обвинителство во Пожега за подрачјето на Околисткиот суд во Ариље, Косје-риќ и Пожега.

20. Окружното јавно обвинителство во Чачак за подрачјето на Окружниот суд во Чачак;

а) Околисткото јавно обвинителство во Чачак за подрачјето на околистките судови во Чачак и Горни Милановац;

б) Околисткото јавно обвинителство во Гуча за подрачјето на Околисткиот суд во Гуча;

в) Околисткото јавно обвинителство во Ивањница за подрачјето на Околисткиот суд во Ивањница.

21. Окружното јавно обвинителство во Шабац за подрачјето на Окружниот суд во Шабац;

а) Околисткото јавно обвинителство во Шабац за подрачјето на Околисткиот суд во Шабац;

б) Околисткото јавно обвинителство во Богатиќ за подрачјето на Околисткиот суд во Богатиќ;

в) Околисткото јавно обвинителство во Владимирци за подрачјето на Околисткиот суд во Владимирци;

г) Околисткото јавно обвинителство во Лозница за подрачјето на околистките судови во Лозница, Крупањ и Љубовија.

22. Окружното јавно обвинителство во Вршац за подрачјето на Окружниот суд во Вршац;

а) Околисткото јавно обвинителство во Вршац за подрачјето на околистките судови во Вршац, Планиште и Бела Црква.

23. Окружното јавно обвинителство во Зрењанин за подрачјето на Окружниот суд во Зрењанин;

а) Околисткото јавно обвинителство во Зрењанин за подрачјето на Првиот и Вториот околистки суд во Зрењанин;

б) Околисткото јавно обвинителство во Нови Бечеј за подрачјето на Околисткиот суд во Нови Бечеј.

24. Окружното јавно обвинителство во Кикинда за подрачјето на Окружниот суд во Кикинда;

а) Околисткото јавно обвинителство во Кикинда за подрачјето на околистките судови во Кикинда и Нови Кнежевац.

25. Окружното јавно обвинителство во Нови Сад за подрачјето на Окружниот суд во Нови Сад;

а) Околисткото јавно обвинителство во Нови Сад за подрачјето на Првиот и Вториот околистки суд во Нови Сад и на Околисткиот суд во Жабаљ;

б) Околисткото јавно обвинителство во Бачка Паланка за подрачјето на околистките судови во Бачка Паланка и Бач.

26. Окружното јавно обвинителство во Панчево за подрачјето на Окружниот суд во Панчево;

а) Околисткото јавно обвинителство во Панчево за подрачјето на околистките судови во Панчево, Алибунар и Коваџица;

б) Околистото јавно обвинителство во Ковин за подрачјето на Околистскиот суд во Ковин.

27. Окружното јавно обвинителство во Сомбор за подрачјето на Окружниот суд во Сомбор:

а) Околистото јавно обвинителство во Сомбор за подрачјето на околистите судови во Сомбор и Апатин;

б) Околистото јавно обвинителство во Озаци за подрачјето на Околистскиот суд во Озаци.

28. Окружното јавно обвинителство во Сремска Митровица за подрачјето на Окружниот суд во Сремска Митровица:

а) Околистото јавно обвинителство во Сремска Митровица за подрачјето на Околистскиот суд во Сремска Митровица;

б) Околистото јавно обвинителство во Рума за подрачјето на Околистскиот суд во Рума;

в) Околистото јавно обвинителство во Стара Пазова за подрачјето на околистите судови во Стара Пазова и Инђија;

г) Околистото јавно обвинителство во Шид за подрачјето на Околистскиот суд во Шид.

29. Окружното јавно обвинителство во Суботица за подрачјето на Окружниот суд во Суботица;

а) Околистото јавно обвинителство во Суботица за подрачјето на Околистскиот суд во Суботица;

б) Околистото јавно обвинителство во Сента за подрачјето на Околистскиот суд во Сента;

в) Околистото јавно обвинителство во Бачка Топола за подрачјето на Околистскиот суд во Бачка Топола.

30. Окружното јавно обвинителство во Бечеј за подрачјето на Окружниот суд во Бечеј;

а) Околистото јавно обвинителство во Бечеј за подрачјето на Околистскиот суд во Бечеј;

б) Околистото јавно обвинителство во Врбас за подрачјето на околистите судови во Врбас и Кула.

31. Окружното јавно обвинителство во Гњилане за подрачјето на Окружниот суд во Гњилане;

Околистото јавно обвинителство во Гњилане за подрачјето на околистите судови во Гњилане, Витина и Косовска Каменица.

32. Окружното јавно обвинителство во Пеќ за подрачјето на Окружниот суд во Пеќ;

а) Околистото јавно обвинителство во Пеќ за подрачјето на околистите судови во Пеќ и Гураковац;

б) Околистото јавно обвинителство во Гаковица за подрачјето на Околистскиот суд во Гаковица.

33. Окружното јавно обвинителство во Призрен за подрачјето на Окружниот суд во Призрен;

а) Околистото јавно обвинителство во Призрен за подрачјето на околистите судови во Призрен, Драгаш и Сџа Река;

б) Околистото јавно обвинителство во Ораховица за подрачјето на Околистскиот суд во Ораховица.

34. Окружното јавно обвинителство во Приштина за подрачјето на Окружниот суд во Приштина;

а) Околистото јавно обвинителство во Приштина за подрачјето на Околистскиот суд во Приштина;

б) Околистото јавно обвинителство во Косовска Митровица за подрачјето на околистите судови во Косовска Митровица, Вучитрн и Србица;

в) Околистото јавно обвинителство во Липљан за подрачјето на Околистскиот суд во Липљан;

г) Околистото јавно обвинителство во Подујево за подрачјето на Околистскиот суд во Подујево;

д) Околистото јавно обвинителство во Урошевца за подрачјето на Околистскиот суд во Урошевца.

Б. Во Народна Република Хрватска

1. Окружното јавно обвинителство за град Загреб за дел од подрачјето на Окружниот суд во Загреб, што ги опфаќа: Околистскиот суд I и II во Загреб и околистите судови во Дуго Село, Самобор, Велика Горица и Зелина;

а) Околистото јавно обвинителство за град Загреб I за подрачјето на Околистскиот суд за град Загреб I;

б) Околистото јавно обвинителство за град Загреб II за подрачјето на Околистскиот суд за град Загреб II и на Околистскиот суд во Дуго Село;

в) Околистото јавно обвинителство во Самобор за подрачјето на Околистскиот суд во Самобор;

г) Околистото јавно обвинителство во Велика Горица за подрачјето на Околистскиот суд во Велика Горица;

д) Околистото јавно обвинителство во Зелина за подрачјето на Околистскиот суд во Зелина;

2. Окружното јавно обвинителство за округ Загреб за дел од подрачјето на Окружниот суд во Загреб, што ги опфаќа околистите судови во Доња Стубица, Клањец, Крапина, Преграда, Златар, Кутина и Иванич Град;

а) Околистото јавно обвинителство во Доња Стубица за подрачјето на Околистскиот суд во Доња Стубица;

б) Околистото јавно обвинителство во Клањец за подрачјето на Околистскиот суд во Клањец;

в) Околистото јавно обвинителство во Крапина за подрачјето на околистите судови во Крапина и Златар;

г) Околистото јавно обвинителство во Преграда за подрачјето на Околистскиот суд во Преграда;

д) Околистото јавно обвинителство во Кутина за подрачјето на околистите судови во Кутина и Иванич Град.

3. Окружното јавно обвинителство во Бјеловар за подрачјето на Окружниот суд во Бјеловар;

а) Околистото јавно обвинителство во Бјеловар за подрачјето на околистите судови во Бјеловар и Чазма;

б) Околистото јавно обвинителство во Крижевци за подрачјето на Околистскиот суд во Крижевци;

в) Околистото јавно обвинителство во Дарувар за подрачјето на околистите судови во Дарувар, Грубишно Поље и Пакрац;

г) Околистото јавно обвинителство во Вировитица за подрачјето на Околистскиот суд во Вировитица;

д) Околистото јавно обвинителство во Врбовец за подрачјето на Околистскиот суд во Врбовец;

е) Околистото јавно обвинителство во Гарешница за подрачјето на Околистскиот суд во Гарешница.

4. Окружното јавно обвинителство во Осиек за подрачјето на Окружниот суд во Осиек;

а) Околистото јавно обвинителство во Осиек за подрачјето на околистите судови во Осиек и Галпово;

б) Околистото јавно обвинителство во Бели Манастир за подрачјето на Околистскиот суд во Бели Манастир;

в) Околистото јавно обвинителство во Гаково за подрачјето на Околистскиот суд во Гаково;

г) Околистото јавно обвинителство во Нашице за подрачјето на Околистскиот суд во Нашице;

д) Околистото јавно обвинителство во Доњи Михољец за подрачјето на Околистскиот суд во Доњи Михољец;

е) Околистото јавно обвинителство во Винковци за подрачјето на околистите судови во Винковци и Жупања;

ж) Околистото јавно обвинителство во Подравска Слатина за подрачјето на Околистскиот суд во Подравска Слатина;

з) Околистото јавно обвинителство во Ораховица за подрачјето на Околистскиот суд во Ораховица;

и) Околистото јавно обвинителство во Вуковар за подрачјето на Околистскиот суд во Вуковар

5. Окружното јавно обвинителство во Дубровник за подрачјето на Окружниот суд во Дубровник;

Околистото јавно обвинителство во Дубровник за подрачјето на околистите судови во Дубровник и Корчула.

6. Околистото јавно обвинителство во Госпик за подрачјето на Околистот суд во Госпик;

а) Околистото јавно обвинителство во Госпик за подрачјето на околистите судови во Госпик, Перушиќ и Титова Кореница;

б) Околистото јавно обвинителство во Грачац за подрачјето на околистите судови во Грачац, Доњи Лапац и Удбина;

в) Околистото јавно обвинителство во Оточац за подрачјето на Околистот суд во Оточац.

7. Околистото јавно обвинителство во Карловац за подрачјето на Околистот суд во Карловац;

а) Околистото јавно обвинителство во Карловац за подрачјето на околистите судови во Карловац и Вргин Мост;

б) Околистото јавно обвинителство во Јастребарско за подрачјето на Околистот суд во Јастребарско;

в) Околистото јавно обвинителство во Огулин за подрачјето на околистите судови во Огулин и Брине;

г) Околистото јавно обвинителство во Слуњ за подрачјето на околистите судови во Слуњ и Војник.

8. Околистото јавно обвинителство во Пула за подрачјето на Околистот суд во Пула;

а) Околистото јавно обвинителство во Пула за подрачјето на околистите судови во Пула и Ровин;

б) Околистото јавно обвинителство во Бује за подрачјето на околистите судови на Бује и Пореч;

в) Околистото јавно обвинителство во Лабин за подрачјето на Околистот суд во Лабин;

г) Околистото јавно обвинителство во Пазин за подрачјето на околистите судови во Пазин и Бузет.

9. Околистото јавно обвинителство во Риека за подрачјето на Околистот суд во Риека;

а) Околистото јавно обвинителство во Риека за подрачјето на околистите судови во Риека, Приквеница, Крк, Мали Лошин, Опатија, Раб и Сен;

б) Околистото јавно обвинителство во Делнице за подрачјето на околистите судови во Делнице и Чабар.

10. Околистото јавно обвинителство во Сисак за подрачјето на Околистот суд во Сисак;

а) Околистото јавно обвинителство во Сисак за подрачјето на Околистот суд во Сисак;

б) Околистото јавно обвинителство во Петриња за подрачјето на Околистот суд во Петриња;

в) Околистото јавно обвинителство во Глина за подрачјето на Околистот суд во Глина;

г) Околистото јавно обвинителство во Костајница за подрачјето на околистите судови во Костајница и Двор на Уна.

11. Околистото јавно обвинителство во Славонска Пожега за подрачјето на Околистот суд во Славонска Пожега;

а) Околистото јавно обвинителство во Славонска Пожега за подрачјето на Околистот суд во Славонска Пожега;

б) Околистото јавно обвинителство во Славонски Брод за подрачјето на Околистот суд во Славонски Брод;

в) Околистото јавно обвинителство во Нова Градишка за подрачјето на околистите судови во Нова Градишка и Новска.

12. Околистото јавно обвинителство во Сплит за подрачјето на Околистот суд во Сплит;

а) Околистото јавно обвинителство во Сплит за подрачјето на околистите судови во Сплит, Хвар, Омиш, Супетар, Трогир и Вис;

б) Околистото јавно обвинителство во Синь за подрачјето на околистите судови во Синь и Врлика;

в) Околистото јавно обвинителство во Метковиќ за подрачјето на околистите судови во Метковиќ и Врорац;

г) Околистото јавно обвинителство во Имотски за подрачјето на Околистот суд во Имотски;

д) Околистото јавно обвинителство во Макарска за подрачјето на околистот суд во Макарска.

13. Околистото јавно обвинителство во Шибеник за подрачјето на Околистот суд во Шибеник;

а) Околистото јавно обвинителство во Шибеник за подрачјето на околистите судови во Шибеник и Дрниш;

б) Околистото јавно обвинителство во Книн за подрачјето на Околистот суд во Книн.

14. Околистото јавно обвинителство во Вараждин за подрачјето на Околистот суд во Вараждин;

а) Околистото јавно обвинителство во Вараждин за подрачјето на околистите судови во Вараждин, Иванец, Лудбег и Нови Мароф;

б) Околистото јавно обвинителство во Чаковец за подрачјето на околистите судови во Чаковец и Прелог;

в) Околистото јавно обвинителство во Копривница за подрачјето на околистите судови во Копривница и Гурјевац;

15. Околистото јавно обвинителство во Задар за подрачјето на Околистот суд во Задар;

а) Околистото јавно обвинителство во Задар за подрачјето на околистите судови во Задар и Паг;

б) Околистото јавно обвинителство во Бенковач за подрачјето на околистите судови во Бенковач и Обровац.

Б. Во Народна Република Словенија

1. Околистото јавно обвинителство во Цеље за подрачјето на Околистот суд во Цеље;

а) Околистото јавно обвинителство во Цеље за подрачјето на околистите судови во Цеље, Шоштан и Шмарје при Јелшах;

б) Околистото јавно обвинителство во Трбовље за подрачјето на околистите судови во Трбовље и Севница.

2. Околистото јавно обвинителство во Копер за подрачјето на Околистот суд во Копер.

а) Околистото јавно обвинителство во Копер за подрачјето на околистите судови во Копер и Пиран;

б) Околистото јавно обвинителство во Постојна за подрачјето на околистите судови во Постојна и Илирска Бистрица;

в) Околистото јавно обвинителство во Сежана за подрачјето на Околистот суд во Сежана.

3. Околистото јавно обвинителство во Љубљана за подрачјето на Околистот суд во Љубљана;

а) Околистото јавно обвинителство во Љубљана за подрачјето на околистите судови во Љубљана, Гросупље и Камник;

б) Околистото јавно обвинителство во Крањ за подрачјето на околистите судови во Крањ и Шкофја Лока;

в) Околистото јавно обвинителство во Радовљица за подрачјето на Околистот суд во Радовљица.

4. Околистото јавно обвинителство во Марибор за подрачјето на Околистот суд во Марибор;

а) Околистото јавно обвинителство во Марибор за подрачјето на околистите судови во Марибор и Словенска Бистрица;

б) Околистото јавно обвинителство во Љутомер за подрачјето на околистите судови во Љутомер и Горња Радогана;

в) Околистото јавно обвинителство во Мурска Собота за подрачјето на околистите судови во Мурска Собота и Лендава;

г) Околистото јавно обвинителство во Птуј за подрачјето на Околистот суд во Птуј;

д) Околистото јавно обвинителство во Словенска Градец за подрачјето на Околистот суд во Словенска Градец.

5. Околистото јавно обвинителство во Нова Горица за подрачјето на Околистот суд во Нова Горица;

а) Околистото јавно обвинителство во Нова Горица за подрачјето на Околистскиот суд во Нова Горица;

б) Околистото јавно обвинителство во Идрија за подрачјето на околистите судови во Идрија и Толмин;

в) Околистото јавно обвинителство во Ново Место за подрачјето на Околистскиот суд во Ново Место;

г) Околистото јавно обвинителство во Ново Место за подрачјето на околистите судови во Ново Место и Требње;

д) Околистото јавно обвинителство во Брежнице за подрачјето на околистите судови во Брежнице и Видем-Кришко;

е) Околистото јавно обвинителство во Чрномел за подрачјето на Околистскиот суд во Чрномел;

ж) Околистото јавно обвинителство во Кочевје за подрачјето на Околистскиот суд во Кочевје.

Г. Во Народна Република Босна и Херцеговина

1. Околистото јавно обвинителство во Бања Лука за подрачјето на Околистскиот суд во Бања Лука;

а) Околистото јавно обвинителство во Бања Лука за подрачјето на Околистскиот суд во Бања Лука;

б) Околистото јавно обвинителство во Босанска Градишка за подрачјето на Околистскиот суд во Босанска Градишка;

в) Околистото јавно обвинителство во Котор Варош за подрачјето на Околистскиот суд во Котор Варош;

2. Околистото јавно обвинителство во Бихаќ за подрачјето на Околистскиот суд во Бихаќ;

а) Околистото јавно обвинителство во Бихаќ за подрачјето на Околистскиот суд во Бихаќ;

б) Околистото јавно обвинителство во Цазин за подрачјето на околистите судови во Цазин и Велика Кладуша;

в) Околистото јавно обвинителство во Босанска Крупа за подрачјето на Околистскиот суд во Босанска Крупа;

г) Околистото јавно обвинителство во Босански Петровац за подрачјето на Околистскиот суд во Босански Петровац;

д) Околистото јавно обвинителство во Дрвар за подрачјето на Околистскиот суд во Дрвар;

3. Околистото јавно обвинителство во Брчко за подрачјето на Околистскиот суд во Брчко;

а) Околистото јавно обвинителство во Брчко за подрачјето на Околистскиот суд во Брчко;

б) Околистото јавно обвинителство во Бјелина за подрачјето на Околистскиот суд во Бјелина;

в) Околистото јавно обвинителство во Босански Шамац за подрачјето на Околистскиот суд во Босански Шамац;

г) Околистото јавно обвинителство во Градачац за подрачјето на Околистскиот суд во Градачац;

4. Околистото јавно обвинителство во Добој за подрачјето на Околистскиот суд во Добој;

а) Околистото јавно обвинителство во Добој за подрачјето на Околистскиот суд во Добој;

б) Околистото јавно обвинителство во Босански Брод за подрачјето на Околистскиот суд во Босански Брод;

в) Околистото јавно обвинителство во Дервента за подрачјето на Околистскиот суд во Дервента;

г) Околистото јавно обвинителство во Маглај за подрачјето на Околистскиот суд во Маглај;

д) Околистото јавно обвинителство во Модрич за подрачјето на Околистскиот суд во Модрич;

е) Околистото јавно обвинителство во Приједор за подрачјето на околистите судови во Приједор и Србац;

ж) Околистото јавно обвинителство во Теслиќ за подрачјето на околистите судови во Теслиќ и Ташан;

5. Околистото јавно обвинителство во Ливно за подрачјето на Околистскиот суд во Ливно;

а) Околистото јавно обвинителство во Ливно за подрачјето на околистите судови во Ливно, Босанско Грахово и Дувно;

б) Околистото јавно обвинителство во Гламоч за подрачјето на Околистскиот суд во Гламоч;

6. Околистото јавно обвинителство во Мостар за подрачјето на Околистскиот суд во Мостар;

а) Околистото јавно обвинителство во Мостар за подрачјето на Околистскиот суд во Мостар;

б) Околистото јавно обвинителство во Чапљина за подрачјето на околистите судови во Чапљина и Столац;

в) Околистото јавно обвинителство во Коњиц за подрачјето на околистите судови во Коњиц и Прозор;

г) Околистото јавно обвинителство во Липница за подрачјето на Околистскиот суд во Липница;

д) Околистото јавно обвинителство во Љубушки за подрачјето на Околистскиот суд во Љубушки;

е) Околистото јавно обвинителство во Невесиње за подрачјето на околистите судови во Невесиње и Гацко;

ж) Околистото јавно обвинителство во Требње за подрачјето на околистите судови во Требње и Билеќа;

7. Околистото јавно обвинителство во Приједор за подрачјето на Околистскиот суд во Приједор;

а) Околистото јавно обвинителство во Приједор за подрачјето на Околистскиот суд во Приједор;

б) Околистото јавно обвинителство во Босанска Дубица за подрачјето на Околистскиот суд во Босанска Дубица;

в) Околистото јавно обвинителство во Босански Нови за подрачјето на Околистскиот суд во Босански Нови;

г) Околистото јавно обвинителство во Кључ за подрачјето на Околистскиот суд во Кључ;

д) Околистото јавно обвинителство во Сански Мост за подрачјето на Околистскиот суд во Сански Мост;

8. Околистото јавно обвинителство во Сараево за подрачјето на Околистскиот суд во Сараево;

а) Околистото јавно обвинителство во Сараево за подрачјето на околистите судови во Сараево I, Сараево II и Калиновик;

б) Околистото јавно обвинителство во Фоча за подрачјето на Околистскиот суд во Фоча;

в) Околистото јавно обвинителство во Горажде за подрачјето на Околистскиот суд во Горажде;

г) Околистото јавно обвинителство во Ротација за подрачјето на околистите судови во Ротација и Соколац;

д) Околистото јавно обвинителство во Вареш за подрачјето на Околистскиот суд во Вареш;

е) Околистото јавно обвинителство во Високо за подрачјето на околистите судови во Високо и Кисељак;

ж) Околистото јавно обвинителство во Вишеград за подрачјето на Околистскиот суд во Вишеград;

9. Околистото јавно обвинителство во Травник за подрачјето на Околистскиот суд во Травник;

а) Околистото јавно обвинителство во Травник за подрачјето на Околистскиот суд во Травник;

б) Околистото јавно обвинителство во Бугојно за подрачјето на Околистскиот суд во Бугојно;

в) Околистото јавно обвинителство во Јајце за подрачјето на околистите судови во Јајце и Мркоњић Град;

г) Околистото јавно обвинителство во Завидовиќи за подрачјето на Околистскиот суд во Завидовиќи;

д) Околистото јавно обвинителство во Зеница за подрачјето на околистите судови во Зеница и Какањ;

10. Околистото јавно обвинителство во Тузла за подрачјето на Околистскиот суд во Тузла;

а) Околистото јавно обвинителство во Тузла за подрачјето на околистите судови во Тузла, Литва и Лопаре;

б) Околистото јавно обвинителство во Грачаница за подрачјето на Околистскиот суд во Грачаница;

в) Околистото јавно обвинителство во Кладан за подрачјето на Околистскиот суд во Кладан;

г) Околистото јавно обвинителство во Сребреница за подрачјето на Околистскиот суд во Сребреница;

д) Околистото јавно обвинителство во Зворник за подрачјето на околистите судови во Зворник и Власеница.

Д. Во Народна Република Македонија

1. Окружното јавно обвинителство во Скопје за подрачјето на Окружниот суд во Скопје;
Околистото јавно обвинителство во Скопје за подрачјето на околистите судови во Скопје I и Скопје II.

2. Окружното јавно обвинителство во Битола за подрачјето на Окружниот суд во Битола;

а) Околистото јавно обвинителство во Битола за подрачјето на Околистскиот суд во Битола;

б) Околистото јавно обвинителство во Прилеп за подрачјето на Околистскиот суд во Прилеп.

3. Окружното јавно обвинителство во Штип за подрачјето на Окружниот суд во Штип;

а) Околистото јавно обвинителство во Штип за подрачјето на околистите судови во Штип и Свети Николе;

б) Околистото јавно обвинителство во Кочани за подрачјето на Околистскиот суд во Кочани;

в) Околистото јавно обвинителство во Струмица за подрачјето на околистите судови во Струмица и Радовиш;

г) Околистото јавно обвинителство во Берово за подрачјето на околистите судови во Берово и Делчево.

4. Окружното јавно обвинителство во Тетово за подрачјето на Окружниот суд во Тетово;

а) Околистото јавно обвинителство во Тетово за подрачјето на Околистскиот суд во Тетово;

б) Околистото јавно обвинителство во Гостивар за подрачјето на Околистскиот суд во Гостивар.

5. Окружното јавно обвинителство во Охрид за подрачјето на Окружниот суд во Охрид;

а) Околистото јавно обвинителство во Охрид за подрачјето на околистите судови во Охрид, Струга, Дебар и Ресен;

б) Околистото јавно обвинителство во Кичево за подрачјето на Околистскиот суд во Кичево.

6. Окружното јавно обвинителство во Титов Велес за подрачјето на Окружниот суд во Титов Велес;

а) Околистото јавно обвинителство во Титов Велес за подрачјето на Околистскиот суд во Титов Велес;

б) Околистото јавно обвинителство во Кавадарци за подрачјето на Околистскиот суд во Кавадарци;

в) Околистото јавно обвинителство во Гевгелија за подрачјето на Околистскиот суд во Гевгелија.

7. Окружното јавно обвинителство во Куманово за подрачјето на Окружниот суд во Куманово;

Околистото јавно обвинителство во Куманово за подрачјето на околистите судови во Куманово и Крива Паланка.

Г. Во Народна Република Црна Гора

1. Окружното јавно обвинителство во Титоград за подрачјето на Окружниот суд во Титоград;

а) Околистото јавно обвинителство во Титоград за подрачјето на околистите судови во Титоград и Даниловград;

б) Околистото јавно обвинителство во Никшиќ за подрачјето на околистите судови во Никшиќ и Шавник;

в) Околистото јавно обвинителство во Колашин за подрачјето на Околистскиот суд во Колашин.

2. Окружното јавно обвинителство во Цетиње за подрачјето на Окружниот суд во Цетиње;

а) Околистото јавно обвинителство во Цетиње за подрачјето на Околистскиот суд во Цетиње;

б) Околистото јавно обвинителство во Котор за подрачјето на Околистскиот суд во Котор;

в) Околистото јавно обвинителство во Херцеговини за подрачјето на Околистскиот суд во Херцеговини;

г) Околистото јавно обвинителство во Бар за подрачјето на околистите судови во Бар и Улцињ.

3. Окружното јавно обвинителство во Бијело Поље за подрачјето на Окружниот суд во Бијело Поље;

а) Околистото јавно обвинителство во Бијело Поље за подрачјето на Околистскиот суд во Бијело Поље;

б) Околистото јавно обвинителство во Пљевља за подрачјето на околистите судови во Пљевља и Жабљак;

в) Околистото јавно обвинителство во Иванград за подрачјето на околистите судови во Иванград, Плав и Рожај.

II. Денот кога окружните јавни обвинителства во Младеновац, Пријеполје, Копер, Ливно, Куманово и Титов Велес ќе почнат со работа ќе го определи Сојузниот јавен обвинител така што почетокот на работата на овие јавни обвинителства да се поклопува со почетокот на соодветните окружни судови.

До почетокот на работата на окружните јавни обвинителства од претходниот став, работите од нивната надлежност ќе ги вршат, и тоа:

1. за Окружното јавно обвинителство во Младеновац Окружното јавно обвинителство за околистата Младеновац со седиште во Белград;

2. за Окружното јавно обвинителство во Пријеполје Окружното јавно обвинителство во Титово Ужице;

3. за Окружното јавно обвинителство во Копер Окружното јавно обвинителство во Нова Горица;

4. за Окружното јавно обвинителство во Ливно соодветните јавни обвинителства спрема досегашната територијална надлежност;

5. за окружните јавни обвинителства во Куманово и Титов Велес Окружното јавно обвинителство во Скопје.

III. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Р. п. бр. 279

10 јули 1956 година

Белград

Сојузен извршен совет

Секретар, Потпретседател,
Вељко Зековиќ, с. р. Светозар Вукмановиќ, с. р.

380.

Врз основа на одделот 14 главата XXV од Сојузниот општествен план за 1956 година, членот 131 од Основниот закон за буџетите („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 13/56) и членот 15 од Уредбата за фондовите за кадрови во стопанството („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 26/56), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ОСНОВИЦЕ И НОРМИТЕ НА ПРИДОНЕСОТ ЗА КАДРОВИ ВО СТОПАНСТВОТО ВО 1956 ГОДИНА ЗА ПРЕТПРИЈАТИЈАТА НА ЗАЕДНИЦАТА НА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ ПОШТИ, ТЕЛЕГРАФИ И ТЕЛЕФОНИ И ЗА ПРЕТПРИЈАТИЈАТА ОД ОБЛАСТА НА ПОМОРСТВОТО И РЕЧНИОТ СООБРАЌАЈ

I. Основица за пресметување придонесот за кадрови што го плаќаат стопанските претпријатија на Заедницата на Југословенските пошти, телеграфи и телефони и стопанските претпријатија од областа на поморството и речниот сообраќај е износот на исплатените плати според тарифниот правилник на стопанското претпријатие, утврден според времето и ефектот.

II. Придонесот за кадрови за 1956 година ќе го пресметуваат и уплатуваат:

1) стопанските претпријатија на Заедницата на Југословенските пошти, телеграфи и телефони — по нормата од 4%;

2) претпријатијата на долгата и големата крајбрежна пловидба, како и претпријатијата „Бродоспас“, „Багер“ и „Јадранска линиска пловидба“ — по нормата од 3%;

3) претпријатијата на лукуите и складовите, како и сите други претпријатија на малата крајбрежна пловидба — по нормата од 1%;

4) Сите стопански претпријатија на речниот сообраќај — по нормата од 2%.

III. Стопанските претпријатија на Заедницата на Југословенските пошти, телеграфи и телефони придонесот ќе го уплатуваат во фондот за кадрови при Генералната дирекција на поштите, телеграфите и телефоните, а претпријатијата од областа на поморскиот и речниот сообраќај — во фондот за кадрови при Сојузната сообраќајна комора.

IV. Приватните бродосопственици што се занимаваат со јавен превоз во поморската и внатрешната пловидба, го плаќаат придонесот за кадрови од основната според која го плаќаат данокот на доход, и тоа на начинот и во сроковите определени за плаќање на тој данок.

Републичкиот извршен совет ќе ги определи нормите на придонесот за кадрови според кои ќе го плаќаат придонесот лицата од претходниот став.

V. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“, а ќе се применува од 1 јануари 1956 година.

Р. п. бр. 273

10 јули 1956 година

Белград

Сојузен извршен совет

Секретар,

Потпретседател,

Велько Зековиќ, с. р.

Светозар Вукмановиќ, с. р.

381.

Врз основа на одредбата на главата XV од Сојузниот општествен план за 1956 година, Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ОДОБРУВАЊЕ БЕЗИНТЕРЕСНИ КРЕДИТИ ЗА НАБАВКА НА ВЕШТАЧКО ГУБРЕ ЗА ПОТРЕБИТЕ НА СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО

1. На трговските претпријатија и дуќани на специјализираните претпријатија за снабдување на селското стопанство, на земјоделските задруги, на селскостопанските организации (лобра) и на селскостопанските аптеки Народната банка ќе им одобрува безинтересни кусорочни кредити за набавка на вештачко губре од домашно производство за потребите на селското стопанство.

2. Безинтересни кредити од претходната точка ќе се одобруваат за оние набавки на вештачко губре што се извршени или ќе се извршат од 1 јуни 1956 до 30 септември 1956 година, а врз основа на поднесените фактури издадени од страна на продавачот.

Ако кредитите од претходниот став не ќе бидат вратени до 30 септември 1956 година, по тој срок на овие кредити ќе се плаќа резовен интерес.

3. Техничките вметства за спроведување на оваа одлука ги издава Народната банка.

4. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Р. п. бр. 274

10 јули 1956 година

Белград

Сојузен извршен совет

Секретар,

Потпретседател,

Велько Зековиќ, с. р.

Светозар Вукмановиќ, с. р.

382.

Врз основа на одделот 12 главата XXV од Сојузниот општествен план за 1956 година, Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ДАВАЊЕ НАДУМЕСТУВАЊЕ (РЕГРЕС) ПРИ ПРОДАЖБАТА НА ОПРЕМА И РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА ПОТРЕБИТЕ НА СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО

1. Во Одлуката за давање надоместување (регрес) при продажбата на опрема и резервни делови за потребите на селското стопанство („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 26/54 и 52/55) во точката 1 под г) пред зборовите: „вршачки за жито“ се додаваат зборовите: „комбајни за жито со преса за слама“.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Р. п. бр. 275

10 јули 1956 година

Белград

Сојузен извршен совет

Секретар,

Потпретседател,

Велько Зековиќ, с. р.

Светозар Вукмановиќ, с. р.

383.

Врз основа на членот 79 став 1 точка 1 од Уставниот закон и членот 23 став 3 од Уредбата за организацијата и работата на Сојузниот извршен совет („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 26/56), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ОТВОРАЊЕ ГЕНЕРАЛЕН КОНЗУЛАТ ВО ПИТСБУРГ (САД)

1. Се отвора Генерален конзулат на Федеративна Народна Република Југославија во Питсбург (Пенсилванија, Соединети Американски Држави).

2. Државниот секретар за надворешни работи ќе преземе мерки потребни за извршување на оваа одлука.

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Р. п. бр. 268

10 јули 1956 година

Сојузен извршен совет

Секретар,

Потпретседател,

Велько Зековиќ, с. р.

Светозар Вукмановиќ, с. р.

384.

Врз основа на членот 79 став 1 точка 1 од Уставниот закон и членот 23 став 3 од Уредбата за организацијата и работата на Сојузниот извршен совет („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 26/56), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ВАЖЕЊЕ НА СТРАНСКИ КАРНЕТИ ЗА АВТОМОБИЛИ ПРИ ПРЕМИНУВАЊЕТО НА ГРАНИЦАТА НА ЈУГОСЛАВИЈА

1. Шефовите и дипломатските службеници на странски дипломатски претставништва во Југославија можат, под услов на реципроцитет, за своите автомобилски коли регистрирани во Југославија да ги користат при преминувањето на границата на Југославија карнетите издадени од клуб на својата земја по потекло.

2. Странско дипломатско претставништво чии службеници сакаат да се користат со оваа погодност е должно за постоењето на реципроцитет да го известат Државниот секретаријат за надворешни работи кој за тоа ќе ја известат Управата за царини.

3. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден по објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Р. п. бр. 269

10 јули 1956 година

Белград

Сојузен извршен совет

Секретар,

Потпретседател,

Велько Зековиќ, с. р.

Светозар Вукмановиќ, с. р.

385.

Врз основа на членот 79 точка 7 од Уставниот закон и членот 2 од Основната уредба за установите со самостојно финансирање („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 51/53), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

**ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА РЕШЕНИЕТО
ЗА ИНСТИТУТИТЕ „БОРИС КИДРИЧ“ ВО ВИНЧА,
„РУГЕР БОШКОВИЌ“ ВО ЗАГРЕБ И „ЈОЖЕФ
ШТЕФАН“ ВО ЛЈУБЈАНА КАКО УСТАНОВИ
СО САМОСТОЈНО ФИНАНСИРАЊЕ**

1. Во Решението за институтите „Борис Кидрич“ во Винча, „Ругер Бошковиќ“ во Загреб и „Јожеф Штефан“ во Лjubљана како установи со самостојно финансирање („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 19/55) точката 4 став 1 се менува и гласи:

„Со институтите од точката 1 управува управен одбор. Претседателот и членовите на управниот одбор ги именува и разрешува Сојузната комисија за нуклеарна енергија од редот на членовите на работниот колектив на институтот, како и од редот на други лица надвор од институтот.“

2. По точката 4 се додава нова точка 4а, која гласи:

„Институтите имаат научен совет.

Со правилата на институтот може да се определи дека старешините на определени научни единици на институтот според својата положба се членови на научниот совет.

Членовите на советот, освен оние од претходниот став, ги именува Сојузната комисија за нуклеарна енергија од редот на научните соработници на институтот, како и од други научни работници.

Советот избира претседател од редот на своите членови. Изборот на претседателот го потврдува Сојузната комисија за нуклеарна енергија.

Претседателот на советот според својата положба е член на управниот одбор.“

3. По точката 7 се додава нова точка 7а, која гласи:

„Институтите од точката 1 ги имаат следните фондови:

- а) фонд за замена и дополнување и за големи поправки;
- б) инвестиционен фонд;
- в) резервен фонд;
- г) фонд за наградување.“

4. Ова решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Р. п. бр. 270

10 јули 1956 година

Белград

Сојузен извршен совет

Секретар, Потпретседател,
Велько Зековиќ, с. р. Светозар Вукмановиќ, с. р.

386.

Врз основа на членот 79 точка 7 од Уставниот закон и членот 2 од Основната уредба за установите со самостојно финансирање („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 51/53), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

**ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА РЕШЕНИЕТО
ЗА ОСНИВАЊЕ СОЈУЗЕН ГЕОЛОШКИ ЗАВОД**

1. Во Решението за оснивање Сојузен геолошки завод („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 28/55) точката 3 став 1 се менува и гласи:

„Со Заводот управува управен одбор. Претседателот и членовите на управниот одбор ги именува и разрешува Сојузната комисија за нуклеарна енергија од редот на членовите на работниот колектив на Заводот, како и од редот на други лица надвор од Заводот.“

2. По точката 3 се додава нова точка 3а, која гласи.

„Заводот има стручен совет. Со правилата на Заводот може да се определи старешините на определени стручни единици на Заводот според својата положба да се членови на стручниот совет.

Членовите на стручниот совет, освен оние од претходниот став, ги именува Сојузната комисија за нуклеарна енергија од редот на стручните соработници на Заводот, како и од други научни и стручни работници.

Советот избира претседател од редот на своите членови. Изборот на претседателот го потврдува Сојузната комисија за нуклеарна енергија.

Претседателот на советот според својата положба е член на управниот одбор.“

3. Точката 4 се менува и гласи:

„Со работата на Заводот раководи директор, кого га назначува и разрешува Сојузната комисија за нуклеарна енергија.

Директорот според својата положба е член на управниот одбор.“

4. Точката 5 се менува и гласи:

„Сојузниот геолошки завод може да ги формира следните фондови:

- а) фонд за наградување;
- б) фонд за замена и дополнување на основните средства и за големи поправки;
- в) инвестиционен фонд;
- г) резервен фонд.“

5. Точката 7 се менува и гласи:

„Надзор над работата на Заводот врши Сојузната комисија за нуклеарна енергија.“

6. Точката 8 се менува и гласи:

„Платите на службениците и работниците на Заводот се утврдуваат со правилникот што го донесува управниот одбор на Заводот со согласност од Секретаријатот за општа управа на Сојузниот извршен совет и со потвога од Сојузната комисија за нуклеарна енергија.“

7. Точката 9 се менува и гласи:

„Внатрешната организација на Заводот се утврдува со правилата што ги донесува управниот одбор на Заводот со согласност од Државниот секретаријат за работи на финансиите и од Секретаријатот за општа управа на Сојузниот извршен совет и со потврда од Сојузната комисија за нуклеарна енергија.“

8. Ова решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Р. п. бр. 272

10 јули 1956 година

Белград

Сојузен извршен совет

Секретар, Потпретседател,
Велько Зековиќ, с. р. Светозар Вукмановиќ, с. р.

387.

Врз основа на членот 79 точка 7 од Уставниот закон и членот 2 од Основната уредба за установите со самостојно финансирање („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 51/53), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

**ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА РЕШЕНИЕТО
ЗА ОСНИВАЊЕ ИНСТИТУТ ЗА ТЕХНОЛОГИЈА
НА МИНЕРАЛНИТЕ СУРОВИНИ**

1. Во Решението за оснивање Институт за технологија на минералните сировини („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 28/55) точката 3 став 1 се менува и гласи:

„Со Институтот управува управен одбор. Претседателот и членовите на управниот одбор ги именува и разрешува Сојузната комисија за нуклеарна енергија од редот на членовите на работниот колектив на Институтот, како и од редот на други лица надвор од Институтот.“

2. По точката 3 се додава нова точка 3а, која гласи:

„Институтот има стручен совет. Со правилата на Институтот може да се определи старешините од определени стручни единици на Институтот според својата положба да се членови на стручниот совет.

Членовите на стручниот совет, освен оние од претходниот став, ги именува Сојузната комисија за нуклеарна енергија од редот на стручните соработници на Институтот, како и од други научни и стручни работници.

Советот избира претседател од редот на своите членови. Изборот на претседателот го потврдува Сојузната комисија за нуклеарна енергија.

Претседателот на советот според својата положба е член на управниот одбор.”

3. Точката 4 се менува и гласи:

„Со работата на Институтот раководе директор кого го назначува и разрешува Сојузната комисија за нуклеарна енергија.

Директорот според својата положба е член на управниот одбор.”

4. Точката 5 се менува и гласи:

„Институтот може да ги формира следните фондови:

- а) фонд за наградување;
- б) фонд за замена и дополнување на основните средства и за големи поправки;
- в) инвестиционен фонд;
- г) резервен фонд.”

5. Точката 7 се менува и гласи:

„Надзор над работата на Институтот врши Сојузната комисија за нуклеарна енергија.”

6. Точката 8 се менува и гласи:

„Платите на службениците и работниците на Институтот се утврдуваат со правилникот што го донесува управниот одбор на Институтот со согласност од Секретаријатот за општа управа на Сојузниот извршен совет и од Сојузната комисија за нуклеарна енергија.”

7. Точката 9 се менува и гласи:

„Внарешната организација на Институтот се утврдува со правилата што ги донесува управниот одбор на Институтот со согласност од Државниот секретаријат за работи на финансите и од Секретаријатот за општа управа на Сојузниот извршен совет и со потврда од Сојузната комисија за нуклеарна енергија.”

8. Ова решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ”.

Р. п. бр. 271

10 јули 1956 година

Белград

Сојузен извршен совет

Секретар, Потпретседател,
Велько Зековиќ, с. р. Светозар Вукмановиќ, с. р.

388.

Врз основа на членот 4 одделот 3 главата XXI на Сојузниот општествен план за 1956 година, издавам

НАРЕДБА

ЗА УТВРДУВАЊЕ НАЈВИСОКАТА НОРМА НА ОПШТИНСКИОТ ДАНОК НА ПРОМЕТ И ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ВИДОВИТЕ СТОКИ ШТО СЕ ИЗЗЕМААТ ОД ОВОЈ ДАНОК

I. Народниот одбор на општината може да пропише општински данок на промет по нормата што не може да биде повисока од 2%, и тоа на сиот промет на стоки на мало што ќе се изврши на подрачјето на општината, освен на прометот на производи од точката II на оваа наредба.

По исклучок, народниот одбор на општината, со согласност од народниот одбор на околијата, може да пропише општински данок на промет и по нормата повисока од 2% на прометот на одделни производи или групи производи, освен на прометот на производи од точката II на оваа наредба.

II. Општински данок на промет не може да се пропишува на прометот:

1) на производи за кои со сојузни прописи е определен надоместок (регрес) при продажба на мало;

2) на производи за кои со сојузни прописи се определени продажните цени на мало;

3) на производи за кои со сојузни прописи е определен начинот за формирање продажни цени на мало;

4) на сите прехранбени производи;

5) на таксени и поштенски марки, поштенски дописни картички, како и на сите други вредносници;

6) на весници, списанија и книги.

III. Народниот одбор на општината може да пропише општински данок на промет и на одделни или на сите занаетчиски, угостителски и комунални услуги што им се вршат на приватни лица на подрачјето на општината.

На услугите од претходниот став не се однесува ограничувањето на нормата на општинскиот данок на промет од точката I став 1 на оваа наредба.

IV. Народниот одбор на општината не може да пропише да се плаќа општински данок на прометот на производи што е извршен односно на услугите што се извршени пред да го донесол прописот за воведување на општински данок на промет, ниту може со подоцнежни прописи да определува повисоки норми на данокот на прометот извршен во изминатото време.

V. Народните одбори на општините се должни најдоцна до 15 јули 1956 година своите прописи за воведување општински данок на промет да ги сообразат со одредбите од оваа наредба, со тоа што тој ден престануваат да важат сите прописи на народните одбори на општините што не ќе бидат сообразени со одредбите од оваа наредба. До тој ден ќе се применуваат прописите на народните одбори на општините донесени пред влегувањето во сила на оваа наредба.

По исклучок од одредбите на претходниот став, ако народниот одбор на општината пропишал општински данок и на прометот на производи од точката II на оваа наредба, се укинува обврската за плаќање на општинскиот данок на прометот на тие производи од 1 јули 1956 година. Ако во овој случај трговските претпријатија и дуќани, како и другите продавачи на мало на производите од точката II под 2, 3 и 5 од оваа наредба, поради воведувањето на општинскиот данок на промет не ги покачиле продажните цени на тие производи, од нив нема да се наплатува општински данок на извршениот промет на тие производи. Меѓутоа, ако овие продавачи веќе уплатиле општински данок и на извршениот промет на тие производи за кои поради тоа не ги покачиле продажните цени, ќе им се одобри враќање на уплатениот данок. Во спротивно, ако цените на тие производи ги покачиле поради воведувањето на општинскиот данок на промет, тие се должни да го платат овој данок само на прометот на тие производи што е извршен по покачениите цени.

VI. Одредбите од претходните точки на оваа наредба се однесуваат и на народните одбори на околиците односно на градските собори во градовите поделени на општини, кога тие пропишуваат општински данок на промет за целото подрачје на градот.

VII. Оваа наредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ”, а ќе се применува од 1 јули 1956 година.

Бр. 6313

29 јуни 1956 година

Белград

То заменува
Државниот секретар
за работи на финансите
Државен потсекретар,
Зоран Полич, с. р.

339.

Врз основа на членот 70 точка 5 од Уредбата за трговската дејност и трговските претпријатија и дуќани („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 37/55) и членот 3 алинеја а) точ. 5 од Уредбата за пренесување работите во надлежност на сојузните и републичките органи на управата („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 26/56), а со согласност од Секретаријатот за селско стопанство и шумарство на Сојузниот извршен совет, издавам

НАРЕДБА

ЗА УСЛОВИТЕ ПОД КОИ СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ МОЖАТ ДА СЕ ДОГОВАРААТ ЗА ОТКУПОТ НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ПРОИЗВОДИ

I. Стопанските организации што се занимаваат со откуп на селскостопански производи можат под условите определени во оваа наредба да се договараат:

- 1) за откупните цени и другите услови под кои ќе се откупуваат селскостопански производи;
- 2) за цените и другите услови под кои ќе се врши склучување на договори за производство и испорака на селскостопански производи (контрахирање);
- 3) за подрачјата на кои ќе се врши откупот и контрахирањето на индустриски сировини од селскостопанско потекло и на други селскостопански производи.

II. Договорарњето во смисла на претходната точка под 1) и 2) може да се врши за оние селскостопански производи кај кои состојбата на пазарот е таква што поради неорганизирано истапување на стопанските организации при откупот би можело да дојде до покачување на откупните цени.

Договорот во смисла на претходниот став може да се однесува на целата територија или на одделни подрачја на народната република.

За кои селскостопански производи ќе се врши договарање за откупните подрачја во смисла на претходната точка под 3), определува Сојузот на трговските комори на ФНРЈ, во спогодба со Сојузот на селскостопанските комори на ФНРЈ и со Сојузната индустриска комора.

III. Договорените цени треба да им одговараат на условите на пазарот.

IV. Договорарњето во смисла на точката I под 1) и 2) се врши на состаноци на пленумите на соодветните секции во републичките трговски комори. На овие состаноци присуствуваат и овластени претставници на републичката селскостопанска комора и на републичкиот главен задружен сојуз на земјоделските задруги.

Договорот се смета за полноважен кога ќе го одобри републичката трговска комора. Одобрението го дава управниот одбор на комората односно неговото потесно тело (претседателство, извршен одбор и др.).

V. Договорарњето во смисла на точката I под 1) и 2) за одделни поважни селскостопански производи може да се врши и на состаноци на пленумите на соодветните секции во Сојузот на трговските комори на ФНРЈ. На овие состаноци присуствуваат и овластени претставници на Сојузот на селскостопанските комори на ФНРЈ и на Главниот задружен сојуз на ФНРЈ.

Договорот во смисла на претходниот став може да се однесува на целата територија на Југославија или на територијата на две или повеќе народни републики.

Договорот се смета за полноважен кога ќе го одобри извршниот одбор на Сојузот на трговските комори на ФНРЈ.

VI. Договорарњето во смисла на точката I под 3) се врши на состаноци на пленумите на соодветните секции на Сојузот на трговските комори на ФНРЈ или во соодветните стручни здруженија.

Договорот за откупното подрачје се смета за

полноважен кога ќе го одобри Сојузот на трговските комори на ФНРЈ, во спогодба со Сојузот на селскостопанските комори на ФНРЈ и со Сојузната индустриска комора.

Ако во рамките на секција односно на стручно здружение не ќе се постигне договор, откупните подрачја ги определува Сојузот на селскостопанските комори на ФНРЈ, во спогодба со Сојузот на селскостопанските комори на ФНРЈ и со Сојузната индустриска комора.

VII. Во договарањето можат да учествуваат сите стопански организации што се занимаваат со откуп и контрахирање на селскостопански производи.

VIII. Републичката трговска комора е должна за местото и времето за одржување на состанокот на пленумот на секцијата на кој се врши договарање да ги извести на уобичаен начин сите стопански организации што се занимаваат со откуп и контрахирање на селскостопански производи, како и републичката селскостопанска комора, републичкиот главен задружен сојуз на земјоделските задруги, Сојузот на трговските комори на ФНРЈ и Сојузниот уред за цени.

За постигнатиот договор републичката трговска комора е должна во рок од три дена да ги извести Сојузниот уред за цени и Сојузот на трговските комори на ФНРЈ, како и да го објави договорот во републичкиот службен весник.

IX. За постигнатиот договор за откупните подрачја Сојузот на трговските комори на ФНРЈ е должен да ги извести на уобичаен начин сите заинтересирани стопански организации, како и надлежните органи на државната управа и стопанските судови.

Договорот постигнат во смисла на точката V од оваа наредба, Сојузот на трговските комори на ФНРЈ е должен да го објави во „Службен лист на ФНРЈ“.

X. Сојузот на трговските комори на ФНРЈ и Сојузниот уред за цени можат дополнително да бараат договарањето одржано во рамките на републичката трговска комора (точка IV од оваа наредба) повторно да се одржи ако најдат дека договорените цени не им одговараат на условите на пазарот или на утврдената политика на цени.

Републичката трговска комора е должна да постои по барањето од претходниот став.

XI. Полноважниот договор во смисла на оваа наредба е задолжителен за сите стопански организации што се занимаваат со откуп и контрахирање на селскостопански производи.

XII. Договорите постигнати во смисла на оваа наредба не се задолжителни за стопанските организации кога откупуваат и склучуваат договори за производство и испорака на селскостопански производи од селскостопанските имоти селанските работни задруги, економите и гоилиштата, како и во случај кога со посебни прописи е регулиран начинот на договарање за одделни селскостопански производи.

XIII. Стопанските организации што не се придржуваат за договорите постигнати во смисла на оваа наредба, како и одговорното лице во тие организации, ќе се казнат според одредбите на чл. 92 од Уредбата за трговската дејност и трговските претпријатија и дуќани („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 37/55).

XIV. Оваа наредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“, на кој ден престанува да важи Одлуката за условите под кои стопанските организации можат да се договараат за откупот на селскостопански производи („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 36/55).

Бр. 641

23 јуни 1956 година
Белград

Државен секретар
за работи на стоковниот промет,
др Маријан Бреџел, с. р.

390.

Врз основа на членот 34 став 1 точка 1 од Уредбата за надворешнотрговското работење („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 25/55), а во врска со членот 7 оддел I алинеја А под а) точка 2 од Уредбата за пренесување работите во надлежност на сојузните и републичките органи на управата („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 26/56), Комитетот за надворешна трговија, по прибавената согласност од Државниот секретаријат за работи на стоковниот промет, донесува

РЕШЕНИЕ**ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНЕНИЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ЗАБРАНА НА ИЗВОЗОТ И ЗА КОНТИНГЕНТИРАЊЕ НА ПРОИЗВОДИТЕ НАМЕНЕТИ ЗА ИЗВОЗ**

1. Во решението за забрана на извозот и за контингентирање на производите наменети за извоз („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 58/55), во точ. 3 под а) став 2 — гранка 113 (нафта) по зборот „чаѓи“ се бришат точката и запирката и се ставаат зборовите „и петролеум“.

2. Ова решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

П. бр. 6

30 јуни 1956 година
Белград

Претседател

на Комитетот за надворешна трговија,
Хасан Бркиќ, с. р.

391.

Врз основа на членот 15 став 3 од Законот за јавното обвинителство („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 51/54), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ**ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ОКОЛУЖНИТЕ ЈАВНИ ОБВИНИТЕЛИ ШТО ЌЕ ГИ ВРШАТ РАБОТИТЕ ОД НАДЛЕЖНОСТА НА ОКОЛИСКИТЕ ЈАВНИ ОБВИНИТЕЛИ ЗА ПОДРАЧЈЕТО НА ОКОЛИСКИТЕ ЈАВНИ ОБВИНИТЕЛСТВА УТВРДЕНИ СО ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПОДРАЧЈАТА НА ОКОЛУЖНИТЕ И ОКОЛИСКИТЕ ЈАВНИ ОБВИНИТЕЛСТВА**

1. За работите од надлежноста на наведените околиски јавни обвинителства утврдени со Одлуката за утврдување подрачјата на околушните и околиските јавни обвинителства („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 29/56) ќе бидат надлежни следните околушн јавни обвинители:

1) околушниот јавен обвинител во Нови Пазар ќе ги врши работите од надлежноста на околискиот јавен обвинител во Нови Пазар;

2) околушниот јавен обвинител во Прокупље ќе ги врши работите од надлежноста на околискиот јавен обвинител во Прокупље;

3) околушниот јавен обвинител во Пирот ќе ги врши работите од надлежноста на околискиот јавен обвинител во Пирот;

4) околушниот јавен обвинител во Дубровник ќе ги врши работите од надлежноста на околискиот јавен обвинител во Дубровник;

5) околушниот јавен обвинител во Шибеник ќе ги врши работите од надлежноста на околискиот јавен обвинител во Шибеник;

6) околушниот јавен обвинител во Нова Горица ќе ги врши работите од надлежноста на околискиот јавен обвинител во Нова Горица;

7) околушниот јавен обвинител во Ново Место ќе ги врши работите од надлежноста на околискиот јавен обвинител во Ново Место;

8) околушниот јавен обвинител во Копер ќе ги врши работите од надлежноста на околискиот јавен обвинител во Копер;

9) околушниот јавен обвинител во Брчко ќе ги врши работите од надлежноста на околискиот јавен обвинител во Брчко;

10) околушниот јавен обвинител во Приједор ќе ги врши работите од надлежноста на околискиот јавен обвинител во Приједор;

11) околушниот јавен обвинител во Бихаќ ќе ги врши работите од надлежноста на околискиот јавен обвинител во Бихаќ;

12) околушниот јавен обвинител во Мостар ќе ги врши работите од надлежноста на околискиот јавен обвинител во Мостар;

13) околушниот јавен обвинител во Титоград ќе ги врши работите од надлежноста на околискиот јавен обвинител во Титоград;

14) околушниот јавен обвинител во Бијело Поље ќе ги врши работите од надлежноста на околискиот јавен обвинител во Бијело Поље;

15) околушниот јавен обвинител во Цетиње ќе ги врши работите од надлежноста на околискиот јавен обвинител во Цетиње.

II. Ова решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

П. бр. 195/56

9 јули 1956 година

Белград

Сојузен јавен обвинител,

Бранко Д. Јевремовиќ, с. р.

392.

Врз основа на членот 32 од Уредбата за давање потрошувачки кредити на работниците, службениците и другите определени категории корисници („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 36/55) и членот 2 оддел I алинеја а) точка 37 од Уредбата за пренесување работите во надлежност на сојузните и републичките органи на управата („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 26/56), а во согласност со сојузниот државен секретар за работи на финансиите, Народната банка пропишува

УПАТСТВО**ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА УРЕДБАТА ЗА ДАВАЊЕ ПОТРОШУВАЧКИ КРЕДИТИ НА РАБОТНИЦИТЕ, СЛУЖБЕНИЦИТЕ И ДРУГИТЕ ОПРЕДЕЛЕНИ КАТЕГОРИИ КОРИСНИЦИ**

I. Потрошувачки кредити за купување индустриски стоки можат да се даваат со следните услови за враќање:

1) со срок за враќање од 3 години — кредити за купување намештај и музички инструменти, ако височината на кредитот го надминува износот на шестомесечните примања на заемобарателот;

2) со срок за враќање од 2 години — кредити за купување:

а) намештај и музички инструменти;

б) радио-апарати, моторцикли, велосипеди, ловечки пушки, шивачки машини, машини за пишување, електрични и обични фенхелени, електрични и обични шпорети, усисувачи на прав, машини за перење облека и други слични предмети за потребите на домаќинството, со подолг век на траење;

в) теписи, мебелшетофови, душени и јоргани;

г) уметнички слики и скулптури;

д) градежни, санитарни, водоводни и електроинсталатерски материјали. — ако височината на кредитот го надминува износот на двемесечните примања на заемобарателот;

3) со срок за враќање од 1 година — кредити за купување:

а) на производи наведени под 1) и 2) од оваа точка, ако височината на кредитот не го надминува износот на двемесечните примања на заемобарателот;

б) на текстил, обувки и други индустриски стоки.

II. Ако на заемобарателот според општите услови за оценка на кредитната способност не може да му се одобри нов потрошувачки кредит поради височината на отплатата на долгот по порано одо-

браниот потрошувачки кредит, нов потрошувачки кредит може да му се одобри под следниве услови:

1) ако отплатил една половина односно три четвртини од долгот по постојниот потрошувачки кредит;

2) ако уредно го отплатувал долгот по постојниот потрошувачки кредит;

3) ако со новоодобрениот потрошувачки кредит го намира долгот по постојниот потрошувачки кредит.

Кредитите од претходниот став можат да се одобруваат со следните срокови за враќање, и тоа:

1) до една година, ако заемобарателот отплатил една половина од долгот по постојниот потрошувачки кредит чиј срок за враќање изнесувал една година;

2) до две години, ако заемобарателот отплатил една половина од долгот по постојниот потрошувачки кредит чиј срок за враќање изнесувал две години;

3) до три години, ако заемобарателот отплатил една половина од долгот според постојниот потрошувачки кредит чиј срок за враќање изнесувал три години.

Ако заемобарателот отплатил три четвртини од долгот по постојниот потрошувачки кредит, нов потрошувачки кредит може да му се даде со срок за враќање до три години.

III Со влегувањето во сила на ова упатство престанува да важи точката 5 под а) од Упатството за примена на Уредбата за давање потрошувачки кредити на работниците, службениците и другите определени категории корисници („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 36/55).

IV. Ова упатство влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Народна банка на ФНРЈ

О. бр. 79

25 јуни 1956 година

Белград

Гувернер,

Војин Гузина, с. р.

393.

РЕШЕНИЕ

ЗА ИЗМЕНА НА РЕШЕНИЕТО ЗА ИМЕНУВАЊЕ ОКОЛИСКИ ИЗБОРНИ КОМИСИИ ЗА ИЗБИРАЊЕ НАРОДНИ ПРАТЕНИЦИ ЗА СОЈУЗНИОТ СОБОР НА СОЈУЗНАТА НАРОДНА СКУПШТИНА

Врз основа на чл. 45 и 46 став 1 од Законот за правата и должностите избирањето и отповикот на сојузните народни пратеници, Сојузната изборна комисија донесува

Решение

Во Решението за именување околиски изборни комисији за избирање народни пратеници за Сојузниот собор на Сојузната народна скупштина („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 37/53) точката 72 се менува и гласи:

„72) Изборната околија жичка — со седиште на Околиската изборна комисија во Краљево:

претседател Јоновиќ Вождар, претседател на Околискиот суд во Краљево,

заменик Кировиќ Милош, судија на Окружниот суд во Краљево,

секретар Јакиќ Сава, службеник на Народниот одбор на околијата во Краљево,

заменик Мршовиќ Славољуб, член на Селанската работна задруга во Самаила,

член Митровиќ Јован, столарски работник од Краљево,

заменик Јаниќ Стеван, земјоделец од Жича.“

Бр. 36

5 јули 1956 година

Белград

Сојузна изборна комисија

Секретар,

Претседател,

др Дражен Сесардиќ, с. р. Михаило Ѓорѓевиќ, с. р.

394.

Врз основа на точ. I, II и IV од Одлуката за условите под кои стопанските организации можат да се договараат за откупот на селскостопански производи („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 36/55 и 58/55), Сојузот на трговските комори на ФНРЈ и Сојузот на селскостопанските комори на ФНРЈ, по прибавената согласност од Сојузниот уред за цени, издаваат

СООПШТЕНИЕ

ЗА НАЈВИСОКИТЕ ДОГОВОРЕНИ ОТКУПНИ ЦЕНИ НА КАЈСИИТЕ ОД РОДОТ НА 1956 ГОДИНА

Секцијата за овошје и заразват при Трговската комора на НР Македонија и Селскостопанската комора на НР Македонија на состанокот одржан на 5 јуни 1956 година се зголемија највисоката цена според која овластените стопански организации ќе вршат договарање и купување на кајсии од родот на 1956 година од подрачјето на НР Македонија да биде:

Дин. за 1 кг,

1) за калемена кајсија (за на маса) 40

2) за ситна кајсија (индустриска) 25

Цените од претходниот став се подразбираат за откуп од производителот франко магацин на откупната станица на претпријатието или задругата.

Цените од ова соопштение ќе се применуваат од 20 јуни 1956 година.

Бр. 4225

18 јуни 1956 година

Белград

За Сојузот на селскостопанските комори на ФНРЈ,

инж. Јордан Блажевски, с. р.

За Сојузот на трговските комори на ФНРЈ,
Петар Човиќ, с. р.

395.

Врз основа на чл. 10 од Уредбата за контрола на квалитетот на селскостопанските производи наменети за извоз („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 32/55), Управниот одбор на Сојузната надворешно-трговска комора, во спогодба со Сојузот на селскостопанските комори на ФНРЈ, утврди

ЛИСТА

НА СТРУЧНИТЕ ЛИЦА ОВЛАСТЕНИ ЗА ВРШЕЊЕ КОНТРОЛА НА КВАЛИТЕТОТ НА МЕСОТО И НА ПРОИЗВОДИТЕ ОД МЕСО И ОД ДОБИТОК НАМЕНЕТИ ЗА ИЗВОЗ

За контрола на квалитетот на месото и на производите и од добиток наменети за извоз се одредуваат следните лица:

1) За територијата на Народна Република Србија на Автономната Косовско-метохиска Област и на Автономна Покрајина Војводина:

Ред. број	Презиме и име	За утоварна станица
1	Лабудовиќ Данило	Белград, Земун и Батајница
2	Бабудер др Цветко	Белград, Земун и Батајница
3	Маринковиќ Драган	Белград, Земун и Батајница
4	Живковиќ др Живојин	Ниш
5	Илиќ Младен	Светозарево
6	Свиргунов Никола	Велика Плана
7	Јовановиќ Властимир	Велика Плана
8	Бојински Миливоје	Младеновац
9	Радосављевиќ Станиша	Крушевац
10	Тимотијевиќ Петар	Чачак
11	Станишиќ Драгутин	Шабац
12	Филиповиќ Витомир	Приштина
13	Дубрачкиќ Викио	Пеќ
14	Брашиќ Велибор	Бенатски Карловац
15	Вугарчиќ др Славко	Вршац
16	Томше Антун	Зрењанин
17	Мартинов Жарко	Зрењанин
18	Рајиш Милан	Киќинда
19	Рендиќ Петар	Панчево
20	Парабукиќ Магдалена	Сента
21	Рудински Албер	Суботица
22	Поповиќ Федор	Врбас и Бечеј
23	Савиќ Милан	Шид

2) за територијата на Народна Република Хрватска:

Ред. број	Презиме и име	За утоварна станица
1	Готл др Јосип	Загреб
2	Верник др Вјекослав	Загреб
3	Седлар др Иво	Риека
4	Легац Јосип	Риека
5	Вучиниќ Владимир	Риека
6	Херљезиќ др Јосип	Осиек
7	Милковиќ др Драгутин	Осиек
8	Матијанец др Франо	Врбовац
9	Фукс др Звонко	Златар
10	Љубезиќ др Анте	Сесвете
11	Воловиќ др Мишко	Петриња
12	Ковачевиќ Стјепан	Винковци

3) за територијата на Народна Република Словенија:

Ред. број	Презиме и име	За утоварна станица
1	Кунц др Јосип	Љубљана
2	Корен др Јанко	Љубљана
3	Ковач др Антон	Џеље
4	Менина Борис	Марибор
5	Чук Отмар	Марибор
6	Бенгер Јанко	Постојна
7	Самец Јоже	Мурска Собота
8	Шкоф Алојз	Мурска Собота

4) на територијата на Народна Република Македонија:

Ред. број	Презиме и име	За утоварна станица
1	Хаџи-Митков др Тодор	Скопје
2	Москов Димитар	Прилеп
3	Наумовски Ристо	Битола

5) за територијата на Народна Република Босна и Херцеговина:

Ред. број	Презиме и име	За утоварна станица
1	Живановиќ Франо	Брчко
2	Дебец Ивица	Приедор

Вр. 20194

10 јули 1956 година

Белграде

Сојузна надворешнотрговска комора

Претседател на Управниот одбор,
Руди Колак, с. р.

По извршеното сравнување со изворниот текст утврдено е дека во текстот на Уредбата за пренесување работите во надлежност на сојузните и републичките органи на управата („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 26/56), се поткраднати долу наведените грешки, та се дава

ИСПРАВКА

НА УРЕДБАТА ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ РАБОТИТЕ ВО НАДЛЕЖНОСТ НА СОЈУЗНИТЕ И РЕПУБЛИЧКИТЕ ОРГАНИ НА УПРАВАТА

1. Во членот 2 став I под а) точка 1 наместо: „бр. 71/45, 74/45 и 104/47“ треба да стои: „бр. 88/46 и 104/47“.

2. Во членот 2 став I под б) точка 8 алинеја 1, во претпоследниот ред, зад зборот „организации“ треба да се додадат зборовите: „и на приватни лица“.

3. Во членот 7 оддел А под а) точка 6 алинеја 2, во првиот ред, наместо зборот „извоз“ треба да се стави зборот „увоз“.

4. Во членот 18 став II точка 3, во петтиот и шестиот ред, треба да се бришат зборовите: „Сојузниот извршен совет или“.

5. Во членот 33 зад шестиот ред треба да се додаде следниот текст: „1) Основниот закон за заштита на растенијата од болести и штетници („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 26/54)“, во точката 2 став 2, во првиот ред, зад зборот „чл.“ треба да се додаде: „10 ст. 2“, а во вториот ред место зборот: „Сојузниот“ треба да се стави зборот „републичкиот“.

Од Сојузниот извршен совет, 9 јули 1956 година, Белград.

По извршеното сравнување со изворниот текст утврдено е дека во текстот на Решението за измени и дополненија на Списокот за видовите стоки и услуги и за коефициентите за пресметување разликата во цените при увозот, објавен во „Службен лист на ФНРЈ“, бр. 27/56, е поткрадната долу наведената грешка, та се дава

ИСПРАВКА

НА РЕШЕНИЕТО ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА СПИСОКОТ ЗА ВИДОВИТЕ СТОКИ И УСЛУГИ И ЗА КОЕФИЦИЕНТИТЕ ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ РАЗЛИКАТА ВО ЦЕНИТЕ ПРИ УВОЗОТ

Во одделот 5) „Во гранката 116 (неметали)“, кај редниот број 47. „Електропорцелан за напон од 35 KV навише“, коефициент, место „3,00“ има да биде исправно „1,50“.

Од Комитетот за надворешна трговија, 2 јули 1956 година, Белград.

ОД СЛУЖБЕНИТЕ ЛИСТОВИ НА НАРОДНИТЕ РЕПУБЛИКИ

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на Народна Република Македонија“ во бројот 5 од 1 март 1956 година објавува:

Уредба за контрола на квалитетот на овошникот посадоchen материјал;

Уредба за контрола на квалитетот на лозовиот посадоchen материјал;

Одлука за оснивање Републичка комисија за физичка култура;

Одлука за рокот за распишување редовни избори за работнички совети на претпријатијата за поштенскиот, телеграфскиот и телефонскиот сообраќај на НР Македонија;

Одлука за одредување рок за распишување избори за работничките совети на претпријатијата за одржување на железничките средства и другите претпријатија за вршење услужни делатности на Југословенските железници;

Решение за одредување на подрачја подложни на смивање и одржување;

Решение за изменување на Решението за оснивање Завод за унапредување и проучување на школовството;

Решение за именување членови на Советот на Радио-Скопје;

Решение за одредување посебна комисија за назначување директори;

Решение за прогласување на еднодневна жалост во НР Македонија;

Решение за доделување на прва помош на фамилиите на загинатите;

Упатство за разграничување, категоризација, класификација и инвентаризација на пасиштата и утрините од општонароден имот;

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ ЦРНЕ ГОРЕ

„Службени лист Народне Републике Црне Горе“ во бројот 3 од 14 февруари 1956 година објавува:

Решение за оснивање републичка комисија за попис и проценка на основните средства на установите со самостојно финансирање;

Решение за измена и дополнење на Решението за оснивање технички секции за патишта;

Решение за определување подрачјата на околии на кои ќе се собираат статистички податоци за причините за смрт.

СОДРЖИНА:

	Страна
873. Указ за прогласување на Основниот закон за новинските претпријатија и установи	545
Основен закон за новинските претпријатија и установи	545
374. Указ за прогласување на Законот за управните училишта	550
Закон за управните училишта	550
375. Уредба за организацијата на одборите, комисиите и на републичките и локалните органи на управата на народната одбрана	551
376. Уредба за управување со средствата од фондот на разликата во цените при работењето со странство	553
377. Уредба за измени на Уредбата за девианното работење	554
378. Уредба за измени и дополнења на Уредбата за изработка и одобрување на инвестиционата програма и за полагање депозит за обезбедување исплатата на инвестиционите работи	555

	Страна
379. Одлука за утврдување на окружните и околските јавни обвинителства	555
380. Одлука за основиците и нормите на придонесот за кадрови во стопанството во 1956 година за претпријатијата на Заедницата на Југословенските пошти, телеграфи и телефони и за претпријатијата од областа на поморството и речниот сообраќај	560
381. Одлука за одобрување безинтересни кредити за набавка на вештачко губре за потребите на селското стопанство	561
382. Одлука за дополнење на Одлуката за давање надоместување (регрес) при продажбата на опрема и резервни делови за потребите на селското стопанство	561
383. Одлука за отворање Генерален конзулат во Питсбург (САД)	561
384. Одлука за важење на странски карнети за автомобили при преминувањето на границата на Југославија	561
385. Решение за измени и дополнења на Решението за институтите „Борис Кидрич“ во Винча, „Рудер Бошковиќ“ во Загреб и „Јоже Штефан“ во Љубљана како установи со самостојно финансирање	562
386. Решение за измени и дополнења на Решението за оснивање Сојузен геолошки завод	562
387. Решение за измени и дополнења на Решението за оснивање Институт за технологија на минералните сировини	562
388. Наредба за утврдување највисоката норма на општинскиот данок на промет и за определување видовите стоки што се изземаат од овој данок	563
389. Наредба за условите под кои стопанските организации можат да се договараат за откупот на селскостопански производи	564
390. Решение за измена и дополнење на Решението за забрана на извозот и за континентирање на производите наменети за извоз	565
391. Решение за определување окружните јавни обвинители што ќе ги вршат работите од надлежноста на околските јавни обвинители за подрачјето на околските јавни обвинителства утврдени со Одлуката за утврдување подрачјата на окружните и околските јавни обвинителства	565
392. Упатство за спроведување на Уредбата за давање потрошувачки кредити на работниците, службениците и другите определени категории корисници	565
393. Решение за измени на Решението за именување околски изборни комитети за избор народни пратеници во Сојузниот собор на Сојузната народна окупштина	566
394. Соопштение за највисоките договорени откупни цени на кајсиите од родот на 1956 година	566
395. Листа на стручните лица одговорни за вршење контрола на квалитетот на месото и на производите од месо и од добиток наменети за извоз	566
Исправка на Уредбата за пренесување работите во надлежност на сојузните и републичките органи на управата	567
Исправка на Решението за измени и дополнења на Списокот за видовите стоки и услуги и за коефициентите за пресметување разликата во цените при увозот	567